



СМРТ НА ФАШИЗМОТ — СЛОБОДА НА ЧАРОДОТ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Народна Република Македонија

бр. 40

Скопје, петок 31 декември 1948 год.

Год. IV

Ракописите се испраќаат во дупликат на адреса: "Службен весник на НР Македонија" (Пошт. факс 51: Скопје. Ракописите не се враќаат. Телефон на редакцијата и администрацијата 698

Овој број чини 8 динари. Претплатата за една година износи 250 дин. за едно полугодие 125 динари. Чековна сметка при Народна банка на ФНРЈ.—Централа за НРМ—Скопје 8.901.812

274

УКАЗ

На основа чл. 73 т. 4 од Уставот на Народна Република Македонија, а во врска со чл. 5 т. 7 од Законот за Президиумот на Народното собрание на НРМ, Президиумот на Народното собрание на НР Македонија го прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за државните службеници на Народна Република Македонија што го донесе Народното собрание на НРМ на седницата од 24 ноември 1948 година, а кој што гласи:

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во член 1 од Законот за државните службеници на Народна Република Македонија од 29 декември 1947 година, во вториот ред од згора, место "сите службеници на работа" се ставаат думите "сите државни службеници кои што се на работа".

Член 2

Член 2 се изменува и гласи:

"Начелните одредби и одредбите на Првиот дел од сојузниот закон за државните службеници од 23 јули 1948 година, како и измененијата и дополненијата на тие одредби по Законот за изменување и дополнување на истиот закон од 28 април 1948 година важат и за сите државни службеници на Народна Република Македонија.

Член 3

Член 4 се изменува и гласи:

"Звањата на поедините струки се распоредуваат според природата, значението и важноста на работите во државната служба како и според обимот на одговорноста во вториот ред од згора, место "сите службеници на работа" четири врсти: прва, втора, трета и четврта.

Распоредот на звањата во врсти за секоја струка го врши Претседателот на Владата со посебни наредби. Во тие наредби може да се предвиди можност за установавање на поинаков распоред на звањата на одредени струки за посебни организациони единици".

Член 4

Член 6 се изменува и гласи:

"Основната плата се одредува по струките и звањата и висината според природата, значението и важноста на работите на поделни звања.

Основната плата може да се одредува во фиксен износ, во граници на најмал и најголем износ или со повишици по годишните на служба.

Во сите звања, каде е возможно ефектот на работата да се мери квантитативно, ќе се установи додаток по ефектот на работата на основната плата.

На службениците можат да се даваат и посебни лични додатоци, премиски додатоци и извонредни награди за нарочно залагање и успех во службата, за работа под нарочни услови, за постигнати заштеди во пари и материјали, за вонредни работи, за нарочен начин на работа и слично.

Поблиски одредби за припадностите пропишува Владата со посебна уредба, со која може да ги укинува и изменува облиците на припадностите кои што постојат како и да уведува нови облици на припадностите".

Член 5

Член 7 се изменува и гласи:

"Систематизацијата во смисол на одредбите на Сојузниот закон за државните службеници ја врши Владата преку свој нарочен орган за систематизација по предлог од Секретаријатот за персонална служба на Владата. Поблиски прописи за организацијата и работата на органот за систематизација ќе донесе Владата.

Не можат да се вршат никакви назначувања на звања и места кои што не се предвидени во актот за систематизација на одредена организациона единица".

Член 6

Во член 8 ставовите 1 и 2 се изменуваат и гласат:

"Сите решенија за службеничките односи (за заснивање, движење и престанок) за службениците на Претседателството на Владата, министерствата, комитетите, комисиите и другите органи и установи на Владата, како и за службениците на државните стопански претпријатија од републиканско значење, доколку со посебни прописи не е инаку одредено, ги донесува надлежниот член на Владата, претседателот на комитетот односно комисијата на Владата, Генералниот секретар на Владата, Секретарот за персонална служба на Владата, како и старешините на установите на Владата, и за службениците чии што звања се распоредени во прва врста во согласност со Претседателот на Владата.

Членовите на Владата, претседателите на комитетите — односно комисиите на Владата и Генералниот секретар на Владата како и Секретарот за персонална служба на Владата можат да ги овластат своите помошници, потпретседателите, секретарите, главните директори, директорите и управниците, како и другите старешини од подредените им организациони единици да донесуваат решенија за службеничките односи за сите службеници, освен за службениците чии што се звања распоредени во прва врста".

Во истиот член се додава нов став 4 кој гласи:

"Претседателот на Владата може државните службеници да ги преместува односно привремено да ги испраќа на работа од еден во друг ресор односно од една во друга организациона единица на државната управа. Претседателот на Владата може да го овласти Секретарот за персонална служба на Владата да — донесува решенија за овоа, освен за службениците од прва врста".

Член 7

Во ставот 2 на член 10 место "самостојните административни службеници" се ставаат думите "службениците од втора врста од административната струка", а место "на самостојните стручни службеници" се ставаат думите "на другите службеници од втора врста".

Член 8

Во член 11 се бришат думите ("на одделенијата односно отсеците").

Член 9

Во член 12 во став 2 и 3 се бришат думите ("генералниот директор").

Член 10

Во член 13, ред втори место "по друга" се става думата "поинаква".

Член 11

Член 14 се изменува и гласи:

"Против решенијата за службеничките односи, доколку, со овој закон не е инаку одредено, службеникот има право на жалба и тоа на непосредно повисокиот орган односно

старешина. Ако решението го донел член на Владата, претседател на комитет односно комисија на Владата, Генералниот секретар на Владата или секретарот за персонална служба на Владата, службеникот може да се жали на Владата, за решавање по жалба против решение донесено по овластението од старешина во иста организациона единица надлежен е повисокиот орган односно старешина од оној што го дал овластението.

За решавање по жалба против решение за службенички односи донесено во согласност со надлежниот (ресорниот) член на Владата или Претседателот на Владата надлежна е Владата. За решавање по жалба против решение што го донел старешина на подредена организациона единица по овластение од повисок орган односно старешина надлежен е органот односно старешината кој што го дал овластението, а за решавање по жалба против решение донесено по овластението од старешина во иста организациона единица надлежен е повисокиот орган односно старешина од оној што го дал овластението.

Ако со второстепеното решение е повредено некое негово на закон основано право службеникот може против тоа решение да подигне тужба при надлежниот окружен суд или трудов суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението. Одлуката на овој суд е конечна.

Тужбата во смисол на претходниот став не може да се поднесува против второстепените решенија и пресуди во дисциплинските предмети.

Член 12

Член 15 се изменува и гласи:

„Жалбата против решение за службеничките односи кое што го донел Претседателот на Народното собрание се изјавува на Административниот одбор на Народното собрание, а жалбата против решение за службеничките односи кое што го донел Секретарот на Президиумот на Народното собрание се изјавува на Претседателството на Президиумот на Народното собрание.“

Член 13

Став 2 од член 17 се укинува.

Член 14

След член 17 се додава нов член 17а кој гласи:

„Претседателот на Владата може да го овласти Секретарот за персонална служба на Владата да донесува решенија за преместување односно за привремено испраќање на работа по чл. 16 и 17 од овој закон.“

Против решението за преместување односно за привремено испраќање на работа службеникот нема право на жалба.“

Член 15

Во член 18 став 2 се изменува и гласи:

„За да би се водела правилна персонална политика и прегледна евиденција на службениците и овозможила извештајна размена Секретаријатот за персонална служба на Владата води општа картотека за сите службеници од прва и втора врста, а поедините министерства, комитети, комисији и други органи на Владата водат посебна картотека за службениците од прва и втора врста на соодветната граница на државната управа.“

Во истиот член став 3 се изменува и гласи:

„Извршните одбори на градските народни одбори водат картотека за своите службеници како и за службениците на реонските народни одбори. Извршните одбори на околските народни одбори водат картотека за своите службеници како и за службениците на месните народни одбори.“

Во став 4 на истиот член, во ред 2, след думите „персоналните работи“ се ставаат думите „и картотеката“.

Член 16

Член 19 се изменува и гласи:

„Службениците вршат по правило работи од звањето што го имаат. Изузетно тие можат да бидат употребени привремено и за други работи до 15 дена. Надлежниот повисок старешина може овој рок да го продолжи до три месеца, а во изузетни случаи по нарочна потреба на службата и преку овој рок најмногу до 6 месеци.“

Член 17

Во член 20, во став 2 место „по член 78 точка 2 и 3“ се ставаат думите „по член 78 точка 3“.

Во истиот член ставот 3 се изменува и гласи:

„Изузетно по важни причини и во случај на особена потреба на службата може да се прими во државна служба и лице под 18 години стадо но не помалко од 16 години, како и лице постаро од 50 односно 60 години. За ова примање е потребна согласност од членот на Владата, претседателот на комитет односно комисија на Владата, Генералниот секретар на Владата и Секретарот за персонална служба на Владата, а во народните одбори согласност од извршниот одбор доколку решение за прием донесуваат одредените органи односно старешини.“

Во истиот член на крајот се додава нов став 5 кој гласи:

„Персоналниот орган односно службеникот кој што го подготвува решението за прием во служба должен е претходно да ги испита причините за престанокот на поранешната служба на лице кое што се прима доколку истото порано било во државна служба. За повреда на оваа должност персоналниот орган односно службеникот одговара дисциплински и материјално.“

Член 18

Во член 23 ставот 1 се изменува и гласи:

„Работното време на службениците по правило е осум часа на ден.“

Член 19

На крајот на став 2 од член 28 се додаваат думите „а доколку тие не се одредени со сојузни прописи“.

Член 20

Во член 29 став 2 место „пазејќи“ се ставаат думите „водејќи сметка“.

Член 21

Во член 31, ставот 1 се изменува и гласи:

„Службеникот кој што а поради болест спречен да дојде на должност за тоа ќе го обавести својот непосреден старешина најдоцна во рок од 24 часа. Ако недоваѓањето на должност трае до 3 дена надлежниот орган на персоналната служба ќе врши контрола за оправданоста на отсуствувањето. Недоваѓањето на должност поради болест подолго од 3 дена мора да биде оправдано со лекарско уверение од лекар на надлежната установа на социјалното осигурање.“

Во истиот член, во став 2 ред 3, след думите „над седум дена старешината“ се ставаат думите „односно органот“.

Член 22

Член 35 се изменува и гласи:

„При премин од една струка во друга потребно е службеникот во новата струка претходно да проведе најмалку три месеца на работи од звањето на новата струка и на крајот на овој рок да положи пропишан стручен испит, доколку е предвиден таков испит. След положениот стручен испит службеникот се назначува на одредено звање. До назначувањето на ново звање службеникот ја задржува поранешната плата.“

Одредбата од предниот став не важи за службениците од прва врста, како ни за службениците кои што поради особена способност и потреба на службата преминуваат во друга струка.

Поблиски одредби за премин во друга струка ќе се воведе во прописите за поедините струки.“

Член 23

Член 36 се изменува и гласи:

„Службеникот може да биде преместен односно назначен на друга должност по службена потреба или по молба.“

Во случај на премештај односно назначување по предходниот став службеникот мора да биде разрешен од должност најдоцна во рок од 15 дена од денот кога решението за премештај односно назначување биде примено во организационата единица во која што службеникот работи. На новата должност службеникот мора да се јави во рок од 24 часа по разрешувањето ако премештајот односно назначувањето е во исто место, а најдоцна во рок од 3 дена по разрешувањето ако премештајот односно назначувањето е во некое друго место, не сметајќи го во овој срок времето потребно за патување.“

Во оправдани случаи, особено кај службеници кои што предаваат благодина и инвентар или полагаат сметки, старешината односно органот што го довел решението за преместување односно за назначување на друга должност мо-

не да ги продолжи сроковете од предходниот став до 30 дена.

Против решението за преместување односно за назначување на друга должност службеникот нема право на жалба.

Член 24

Член 37 се менува и гласи:

„Изузетно службеникот може да биде вратен на несопствено пониско звање односно на непосредно пониска плата ако во повисокото звање односно во повисоката плата не покажал потребна стручност и способност.

Службеникот има право на жалба против решението за враќање на пониско звање односно на пониска плата во врска со чл. 14 од овој закон“.

Член 25

Насловот над чл. 38 се менува и гласи:

„VI Одговорност на службениците“.

Член 38 се менува и гласи:

„Државните службеници кои што при вршењето на службата или вон не ја повредат својата службена или работна должност (дисциплина) или го уриваат угледот на службата и на службениците одговараат дисциплински за дисциплински неуредности или дисциплински престаплености“.

Член 26

Член 39 се менува и гласи:

„Дисциплинските неуредности се додесните повреди на службената и работната должност или на угледот на службата и на службениците“.

Член 27

След член 39 се додава нов член 39а кој гласи:

„Дисциплинските престаплености се потешките повреди на службената и работната должност или на угледот на службата и на службениците пропишани со закон или со некој друг правен пропис.

Службеникот одговара за дисциплинско престапленост без обзир да ли престапленостите е сторено свесно или од непажливост“.

Член 28

Член 40 се менува и гласи:

„Како дисциплински престаплености се сметаат особено:

- 1) злоупотреба на службениот положај или претекорство на службеното овластување;
- 2) немарно или неуредно вршење на службената и работната должност кое што причинува одолговлекување или опшир во работата, како и секое друго пропуштање во службата;
- 3) превземање и вршење на работи кои што очигледно го подриваат во очите на граѓаните авторитетот и достоинството на народната власт;
- 4) причинување имотна штета на државата со немарно или несовесно вршење на службената должност;
- 5) секоја работа односно пропуштање на работа со намера да се спречава или оневозможува правилното и брзо функционирање на државната служба;
- 6) повреда на службената тајна; лекомисленост во чувањето на поверливи списи и податоци;
- 7) потешки повреди на службената дисциплина во односите на службеникот спрема старешината и обратно;
- 8) потешки повреди на прописите од член 8 на Сојузниот Закон за државните службеници;
- 9) непревземање или недостатошно превземање на мерки за осигурување безбедноста на поверливите ствари и лица;
- 10) примање подароци или други погодности во врска со службата;
- 11) присвојување на државен или поверен имот при вршењето на службената должност;
- 12) послужување со вари, хартии од вредност или со ствари што му се на службеникот поверени по службена должност или давање на истите на друго лице за да се послужат со нив;
- 13) оштетување на државната имовина со склучување на неповољни договори или работи;
- 14) повреда на законите при вршење на службената должност со намерение или намерно лице да му се биде од мена или вкото да се оштети“.

15) неморално поведение во службата или вон од неа;

16) неподчинување на наредбите на старешините, особено откажување на послушност;

17) злонамерно критикување на наредбите и постапките на власта и на старешините со цел да се урча редот и дисциплината;

18) пијанство во опште, а особено во време на службата или непосредно пред почетокот на вршењето на истата;

19) чести неоправдани изостаноци или невоваѓања на време на служба;

20) расипничко трошење на службениот материјал;

21) продолжително повторување на дисциплински неуредности;

22) примање положан или оддавањето на работи кои што би биле противни со достоинството на службеничкиот ред или би го спречавал службеникот во вршењето на неговите постојани службени должности;

23) кога службеникот самовласно ја напушти должноста (работата), или кога по истекот на одмор, болување, отсуство, или по истекот на рок за јавување на должност при преместување односно назначување на нова должност или испитување на работа не се јави на должност во рок од 10 дена“.

За делата од предходниот став доколку истовремено представуваат и кривично дело дисциплинскиот суд ќе достави кривична пријава до надлежниот јавен обвинител за започнување на кривична постапка“.

Член 29

Во член 42, став 1, точката 8 се менува и гласи:

„3) враќање на непосредно пониска плата односно на несопствено пониско звање за време од шест месеци до три години“.

Ставот 3 во истиот член се укинува.

Член 30

След член 42 се додава член 42а кој гласи:

„При одмерувањето на дисциплинска казна ќе се земе во обзир тежината на повредата и нејзините последици, големијата на штетата, олеснителните и отежнителните околности, како и поведението на учинителот.

Олеснителните и отежнителните околности ќе се земаат во обзир сходно со прописите на Основниот закон за прекршките“.

Член 31

Член 43 се менува и гласи:

„Гонењето на дисциплинските неуредности застарува за шест месеци од извршувањето.

Гонењето на дисциплинските престаплености застарува за две години од денот на извршеното дело, доколку делото не повлекува кривична одговорност, во кој случај дисциплинското престапленост застарува за истото време за кое што застарува и кривичното дело.

Во поглед на прекинувањето на застарелоста од став 2 важат сходно начелата на Кривичниот законик (Општ дел)“.

Член 32

След член 43 се додава нов член 43а кој гласи:

„Правосилно изречените дисциплински казни и казни поедини службеници можат да се ублажат или потполно ослободени од извршувањето на изречена дисциплинска казна. Во случај на полно ослободување од дисциплинска казна се смета како да службеникот не бил осудуван.

Ублажувањето односно ослободувањето по предходниот став го брзи влезот на Владата по своја иницијатива или по согласен предлог од Секретарот за персонална служба на Владата и од надлежниот член на Владата односно од претседателот на комитет или комисија на Владата, од Генералниот секретар на Владата, од старешината на установа на Владата или од извршниот одбор на околинскиот односно градскиот (реонскиот) народен одбор“.

Член 33

След член 43а се додава нов член 43б кој гласи:

„Владата може со уредба да пропише потполно ослободување за одредени врсти дисциплински повреди односно потполно ослободување од извршување на правосилно изречени дисциплински казни“.

Член 34

Член 44 се изменува и гласи:

„Казните за дисциплински неуредности ги изречува старешината односно органот надлежен за назначување или старешината односно органот кого того овласти доколку не е инаку одредено.“

Казните за дисциплински неуредности на службениците на органите на правосудието ги изречува претседателот на судот.

Казните за дисциплински неуредности на службениците на месните народни одбори ги изречуваат претседателот и секретарот на тие одбори.

Казните за дисциплински неуредности на службениците на околиците, градските и реонските народни одбори ги изречуваат претседателот, потпретседателот, секретарот и поверениците и това за службениците кои што им се непосредно подредени, како и за службениците на подредените им установи.

По овластение од надлежниот повереник на извршен одбор на околиците односно градските (реонските) народни одбори односно по овластение од претседателот и секретарот на месните народни одбори казните за дисциплински неуредности на службениците на установи на народните одбори ги изречуваат раководителите на тие установи.“

Член 35

Член 45 се изменува и гласи:

„Против решението за казна за дисциплинска неуредност може да се жали службеникот и синдикалната организација:

1) до Владата — ако решението за казна го донел член на Владата, претседател на комитет или комисија на Владата, Генералниот секретар на Владата или Секретарот за персонална служба на Владата;

2) до Генералниот секретар на Владата — ако решението за казна го донел старешина на установа на Владата;

3) до непосредно повисокиот старешина односно орган — ако решението за казна го донел понизок старешина односно орган;

4) до Министерот на правосудието — ако решението за казна го донел Претседателот на Врховниот суд;

5) до претседателот на непосредно повисокиот суд — ако решението за казна го донел претседател на понизок суд“

6) до извршниот одбор на околиците односно градскиот (реонскиот) народен одбор — ако решението за казна го донел претседателот, потпретседателот, секретарот или повереник на тие народни одбори;

7) до надлежниот повереник на извршниот одбор на околиците односно градските (реонските) народен одбор, како и до непосредно повисокиот старешина — ако решението за казна го донел старешина на установа или директор на државно предприятие од локално значење;

8) до извршниот одбор на месен народен одбор односно до народниот одбор во оние народни одбори кои немаат извршен одбор — ако решението за казна го донел претседателот и секретарот на месниот народен одбор, како и во случај кога истото е донесено по нивно овластение.

Член 36

Член 46 се изменува и гласи:

„Казните за дисциплински неуредности на службениците на Народното собрание ги изречува Претседателот или Секретарот на Народното собрание, а казните за дисциплинските неуредности на службениците на Президиумот на Народното собрание Секретарот на Президиумот на Народното собрание односно старешината кого тој Секретар го овласти.“

Против решението за казна за дисциплинска неуредност по предходниот став може да се жали службеникот и синдикалната организација:

1) до Административниот одбор на Народното собрание — ако решението за казна го донеле Претседателот или Секретарот на Народното собрание;

2) до Претседателството на Президиумот на Народното собрание ако решението за казна го донел Секретарот на Президиумот на Народното собрание односно до Секретарот на Президиумот на Народното собрание — ако решението за казна го донел старешина по негово овластение“.

Член 37

Член 47 се изменува и гласи:

„Службеникот не може да биде казнен пред да биде слушан.“

Извршувањето на казната за дисциплинска неуредност вастарува за три месеца од правносноста на решението за казна“.

Член 38

Член 48 се изменува и гласи:

„Жалбата против решението за казна за дисциплинска неуредност се поднесува во срок од осум дена од денот на предавањето на решението, а му се предава на старешината односно органот што го донел решението“.

Член 39

Член 49 се изменува и гласи:

„Казните за дисциплински престапении ги изречуваат посебни дисциплински судови по предходно спроведена постапка. Дисциплинските судови се образуваат како судови од прв и втор степен“.

Член 40

Член 50 се изменува и гласи:

„При Претседателството на Владата, при министерствата и при другите органи и установи на Владата, како и при главните дирекции и дирекциите (управите) се образуваат за нивните службеници дисциплински судови од прв степен.“

За сродните министерства и другите сродни органи и установи на Владата, како и за нивните подрачни организациони единици може да се образува еден заеднички дисциплински суд при еден од овие органи односно при една од овие организациони единици.

Министерствата и другите органи и установи на Владата можат да образуват посебни или заеднички судови од прв степен при своите подрачни организациони единици.

За секретарите и административните службеници на околиците и окружните судови првостепен дисциплински суд се образува при надлежниот окружен суд, а првостепенот дисциплински суд при министерството на правосудието е дисциплински суд од истиот степен и за секретарите и административните службеници на Врховниот суд.“

Член 41

Член 51 се изменува и гласи:

„Дисциплинските судови при министерствата и другите органи и установи на Владата истовремено се дисциплински судови од втор степен по жалбите против пресудите и решенијата од дисциплинските судови при главните дирекции и дирекциите (управите). Исто така тие се второстепени дисциплински судови и по жалбите против пресудите и решенијата на дисциплинските судови образувани по став 3 на член 50 од овој закон.“

Дисциплинскиот суд при Министерството на правосудието истовремено е и второстепен дисциплински суд по жалбите против пресудите и решенијата на дисциплинските судови при окружните судови“.

Член 42

Член 53 се изменува и гласи:

„При Владата се образува Виши дисциплински суд кој што е надлежен да одлучува по жалби против пресуди и решенијата на дисциплинските судови од прв степен при Претседателството на Владата, при министерствата, комитетите односно комисиите и другите органи и установи на Владата, како и при околиците односно градските (реонските) народни одбори.“

Второстепениот дисциплински суд по жалбите против пресудите и решенијата на заеднички дисциплински судови образувани по став 2 од чл. 50 на овој закон се одредува по чл. 50 и 51 од овој закон.

За решавање по жалба против пресудите и решенијата на првостепените дисциплинските судови при установите и претпријатијата на народните одбори каде тие судови постојат назначен е дисциплинскиот суд при соодветниот народен одбор.

Дисциплинскиот суд при градскиот народен одбор е надлежен и за решавање во втор степен по жалба против пресудите и решенијата на дисциплинските судови при реонските народни одбори.“

Член 43

Член 54 се изменува и гласи:

„Свој дисциплински суд се состои од претседател и два члена и исти број заменици. Претседателот и едниот член како и нивните заменици ги именува надлежниот член на Вла-

дата, претседателот на комитетот односно комисијата на Владата, Генералниот секретар на Владата и Секретарот за персонална служба на Владата, старешината на установата на Владата како и главниот директор и директорот (управникот за судопитно) што се образувачи по став 1 од член 50 на овој закон.

Претседателот и едниот член на Вишиот дисциплински суд при Владата ги именува Претседателот на Владата.

Именувањето на претседателот и едниот член — како и нивните заменици — за заедничките дисциплински судови од став 2 на член 50 од овој закон се врши споразумно меѓу заинтересираните органи.

Претседателот и едниот член како и нивните заменици за заедничките дисциплински судови од чл. 56 од овој закон ги именуваат споразумно Претседателот на Народното собрание и Секретарот на Президиумот на Народното собрание.

Во дисциплинските судови при народните одбори народниот одбор ги именува претседателот и едниот член на судот и нивните заменици. Едниот од нив и неговиот заменик се именува од редот на народните одборници на тој одбор, а едниот и неговиот заменик од редот на службениците.

Вториот член и неговиот заменик за сите дисциплински судови ги делегира синдикалната организација. Ако службениците кои што потпаѓаат под еден дисциплински суд се организирани во две или повеќе синдикални организации тие организации споразумно ќе делегираат за член на дисциплинскиот суд и за негов заменик по еден од членовите на било која од тие организации.

Член 44

Член 55 се укинува.

Член 45

Член 56 се изменува и гласи:

„За службениците на Народното собрание и на Президиумот на Народното собрание се образува заеднички првостепен дисциплински суд при Президиумот на Народното собрание.“

По жалбите против пресудите и решенијата на дисциплинскиот суд од предниот став одлучува заеднички второстепен дисциплински суд при Президиумот на Народното собрание.“

Член 46

След член 56 се додава нов член 56а кој гласи:

„Казните за дисциплинските неуредности и престапнијата на претседателите и членовите на дисциплинските судови ги пречува Вишиот дисциплински суд при Владата, а за дисциплинските неуредности и престапнијата на претседателот и членовите на Вишиот дисциплински суд при Владата — Претседателот на Владата.“

Пресудата на Вишиот дисциплински суд односно решението на Претседателот на Владата се конечни.“

Член 47

Член 57 се изменува и гласи:

„Вишиот дисциплински суд при Владата односно второстепен дисциплински судови можат изузетно да побараат од сепак подреден и првостепен дисциплински суд дисциплински предмети и сами да ги расправат, а можат по важни причини поделени дисциплински предмети да отстапат во надлежност на било кој дисциплински суд за кој што се тие второстепен дисциплински суд.“

Кога Вишиот дисциплински суд при Владата односно второстепен дисциплински суд превземе надлежност за решавање на дисциплински предмети тогаш во тој случај тие решаваат во прв и последен степен.“

Член 48

Член 59 се изменува и гласи:

„Функцијата на претседателот и на членовите на дисциплински суд како и на нивните заменици трае една година.“

Претседателот и членовите на дисциплински суд како и нивните заменици во вршењето на својата должност се независни и судат по законот.

Претседателот и членовите на дисциплински суд и нивните заменици при стапувањето на должност подигаат заклетва во прописите што важат за судиите од редовните судови. Заклетвата се полага пред старешината односно органот надлежен за нивното именување, но овој може да одреди заклетвата да се положи пред старешината на организационата единица при која што е дисциплинскиот суд.“

Член 49

Член 60 се изменува и гласи:

„Старешината односно органот кој што именува членови на дисциплински суд одредува при секој првостепен дисциплински суд еден или повеќе дисциплински обвинители измеѓу државните службеници и тоа по правило од редот на оние кои што служат во организационата единица при која што е судот. Во случај да се при дисциплински суд одредени повеќе дисциплински обвинители, старешината на организационата единица односно извршниот одбор на народните одбори или кои што постојат дисциплинскиот суд одредува за секој поедин случај кој од дисциплинските обвинители ќе го застапува обвинителниот акт. Наведениот старешина може ова овластение да го пренесе на своите помошници, на потпретседателите, на секретарите или на други непосредно подредено му старешини, а извршниот одбор може тоа овластение да го пренесе на претседателот, потпретседателот, секретарот и повереникот, како и на старешините на подрачните установи и претпријатија за оние службеници кои што им се подредени.“

Дисциплинскиот обвинител при заеднички дисциплински суд образуван по став 2 на член 50 и по член 56 од овој закон споразумно го одредуваат заинтересираните органи.

Функцијата на дисциплинскиот обвинител трае една година.“

Член 50

Член 61 се изменува и гласи:

„Секој обвинен службеник може да земе бранител.“

Член 51

След член 61 се додава нов член 61а кој гласи:

„Во случај на преместување или назначување на друга должност за службеник кој што стори некакво дисциплинско престапение останува надлежен дисциплинскиот суд на организационата единица во која што бил службеникот до преместувањето односно назначувањето.“

Кога извршителите на дисциплинско престапение се службеници од различни организациони единици за сите обвинени службеници ќе биде надлежен оној дисциплински суд што е по ранг највисок, а ако се во прашање судови од исти ранг тогаш оној дисциплински суд кој што прв ја започнал постапката или што ќе биде делегиран.

Ако службеник од една организациона единица стори некакво дисциплинско престапение во друга организациона единица тогаш ќе биде надлежен дисциплинскиот суд при онаа организациона единица чиј што службеник е тој.

Ако службеник од една организациона единица е доделен на работа во друга организациона единица пак стори некакво дисциплинско престапение во таа друга единица ќе биде надлежен дисциплинскиот суд при таа друга организациона единица.

Во случај укинување на надлештво, установа или претпријатие, за службеник кој што сторил некакво дисциплинско престапение во укинатата организациона единица ќе биде надлежен дисциплинскиот суд при онаа организациона единица која што го превзела службеникот.

Против службеникот ќе се води дисциплинска постапка и после престанокот на службата за престапение што го сторил додека бил во служба, со тоа да правосилната пресуда ќе се запише во службеничкиот лист на осудениот службеник.“

Член 52

След член 61а се додава нов член 61б кој гласи:

„Вишиот дисциплински суд при Владата односно второстепените дисциплински судови ги решаваат сукобите на надлежност меѓу подредените првостепени дисциплински судови, а во случај сукоби на надлежност меѓу дисциплинските судови ги решава Вишиот дисциплински суд при Владата.“

Член 53

След член 61 б се додава нов член 61 в кој гласи:

Против сите правосилни одлуки на дисциплинските судови е допустено барање за заштита на законитоста.

Покрај јавниот обвинител барање за заштитата на законитоста има право да подигне и Секретарот за персонална служба на Владата.

По барање за заштитата на законитоста решава:

1) второстепените дисциплински суд-ако барањето за заштита на законитоста е поднесено против правосилни одлуки на дисциплински судови од прв степен“

2) Вишиот дисциплиниски суд при Владата—ако барањето за заштита на законитоста е поднесено против правосилни одлуки на второстепен дисциплиниски суд, како и против правосилни одлуки на дисциплинискиот суд при Президиумот на Народното собрание;

3) Владата—ако барањето за заштита на законитоста е поднесено против правосилни одлуки на Вишиот дисциплиниски суд при Владата.

Барањето за заштита на законитоста може да се поднесе во срок од шест месеци од денот на правосилноста на одлуката.

Член 54

Во член 63, во став 1 ред „по прописите на“ се ставаат думите „Законот за“, а во став 2 место „де ги достави сите акти“ се ставаат думите „де достави пријава“.

Член 55

Во член 67, во став 1 ред „под условите на“ се ставаат думите „Законот за кривичната постапка“.

Во став 2 на истиот член след „старешината“ се ставаат думите „односно органот“.

На истот на истиот член се додава нов став кој гласи:
„За прекршокот на застарелоста на извршувањето на дисциплинските казни важиат слично начелата на кривичниот законик (Општ дел)“.

Член 56

Со член 63 се додава нов член 68а кој гласи:
„Владата може со уредба да пропишува посебни одредби за дисциплинската одговорност на службениците од поедините структури, звања или граници на државната управа“.

Член 57

Член 57 се именува и гласи:

„Во поглед на дисциплинската постапка доколку со овој закон не е инаку предвидено слично ќе се прилагодат начелата на Законот за кривичната постапка.“

Сите предмети во дисциплинските по талпа се сметаат за обзав.

Во дисциплинската постапка не се влијаат материјални талпа“.

Член 58

Насловот на член 70 се именува и гласи:

„Б) Материјална одговорност“.

Членот 70 се именува и гласи:

„Службеникот кој што при вршењето на својата службена должност и стори на државата материјална штета одговара лично на оваа штета по начелата на граѓанското право“.

Член 59

След член 70 се додава и член 70а кој гласи:

„Ако службеникот во врска со дисциплинско претставување и стори на државата материјална штета, дисциплинискиот суд со пресуда ќе го осуди и на плаќање накнада на штетата.“

Против пресудата на дисциплинискиот суд за накнада на штета службеникот може да се жалва до второстепен дисциплиниски суд во рок од 15 дена, а против пресудата на овој суд може да поднесе тужба до надлежниот окружен суд како трудов суд во рок од 30 дена.

Ако висината на штетата не може веднага да се утврди или ако со расправањето за штетата би се спречавал брзотек на дисциплинската постапка, дисциплинискиот суд ќе ја заврши постапката по дисциплинската вина и ќе го достави предметот до надлежниот старешини односно орган на понатамошна постапка за накнада на штетата“.

Член 60

Член 71 се именува и гласи:

„Решение за накнада на штета донесува органот односно старешината надлежен за назначување кој што може да го донесува на овие решенија“ го пренесе на подредените му органи односно старешини за штети што не го преминуваат износот од 5.000 динари.

Против решението за накнада на штета службеникот може да се кажи до непосредно повисокиот орган односно старешини во рок од 15 дена, против чие решение има право на тужба во рок од 30 дена до надлежниот окружен суд како трудов суд“.

Член 61

Член 72 се именува и гласи:

„До оправдани причини службеникот може да биде ослободен од плаќање на штета во целиот час или во делот

на ден. Решение за да донесува надлежниот орган на Владата, претседателот на комитетот односно комитетот на Владата, Генерален секретар на Владата, Секретар за персонална служба на Владата, како и тајните на установи на Владата кои што можат да ги овластат своите помошници, потпретседателите, секретарите и старешините на подрачните организациони единици кај ги донесуваат овие решенија за штети што не го преминуваат износот од 1.000 динари. За службениците на народните одбори тие решенија ги донесува извршниот одбор кој може да го овласти претседателот, потпретседателот, секретарот и повереникот да донесуваат такви решенија за штети што не го преминуваат износот од 1.000 динари во поглед на службениците кои што им се подредени. Во месните народни одбори без извршен одбор овие решенија ги донесува народниот одбор кој што може да го овласти претседателот и секретарот на донесуваат такви решенија за штети што не го преминуваат износот од 1.000 динари.

Решение за накнада на штета може и за ослободување од плаќање на штета за службениците на Народното собрание односно неговиот Президиум донесуваат Претседателот или Секретарот на Народното собрание, односно Секретарот на Президиумот на Народното собрание односно старешината која тој ќе го овласти. Против решението за накнада на штета службеникот има право на жалба по став 2 од член 71 на овој закон до Административниот одбор на Народното собрание односно до Претседателството на Президиумот на Народното собрание“.

Член 62

Член 73 се именува и гласи:

„Владата може со уредба да пропишува посебни одредби за материјалната одговорност према државата на службениците на поедините структури, звања или граници на државната управа“.

Член 63

Во член 74 во став 1 место „за злосторство или друго нечесно кривично дело“ се ставаат думите „за тешко кривично дело“.

Ставот 3 од овој член се именува и гласи:

„Пред изнесената одлука на судот односно на државниот орган, надлежниот старешина не смеа да ја сними суспензијата, а после донесувањето на оваа одлука може да ја продолжи ако би постоеле причини за понатамошна суспензија по чл. 75 од овој закон“.

Член 64

Член 75 се именува и гласи:

„Службеникот може да биде отстранен од должност ако против него е поднесена кривична или дисциплинска постапка или неговото дисциплинско претставување е такво да би било штетно по интересите на службата да остане на должност и понатаму.“

Решението за отстранување од должност го донесува старешината или надлежниот контролен орган, кој што се додига оваа решение веднага да го достават на повисокиот орган односно старешина.

Овој орган односно старешина може да го осакати или поништи остражувањето од должност. Против решението на овој старешина односно орган дисциплинискиот обвинител, контролниот орган и службеникот можат да изјават жалба во рок од осум дена до надлежниот првостепен дисциплиниски суд. Решението на дисциплинискиот суд кој што оваа жалба е конечна“.

Член 65

Во член 76 став 1 се именува и гласи:

„За време на отстранувањето од должност по чл. 74 и 75 од овој закон на службеникот почнувајќи од аранот ден на идниот месец по донесувањето на решението за отстранување му се исплатува една третина од чистите принадежности. Ако суспендираниот службеник има семејство на издржување му се исплатува половина од чистите принадежности со доплаток на децата“.

След став 1 се додава нов став 2 кој гласи:

„За смекчување на суспензија по член 74 и 75 од овој закон мора да се донесе решение, и исплатата на децата при надежности тече од денот на стапувањето на должност по донесувањето на тоа решение“.

Сегашниот став 2 станува став 3, ставот 3 станува став 4, ставот 4 станува став 5, а ставот 5 станува став 6.

Член 66

Во член 77, во став 5 ред 1 и во став 6 ред 1 след думите „а отпадне службата“ се стават думите „а надлежната персонална комисија реши отказот да остане во сила“.

Во истиот член на крајот се додаваат следните зборови:

„Службеникот не може да ја отпадне службата ако е под дисциплински општа или во материјална обврска спрема државата.“

За време на отсуствување поради болест односно за лекување и здравствено опоравување (член 31 од овој закон) на службеникот не може да му се отпадне службата, а на трудна службеничка и шест недели пред и шест недели след постојат“.

Член 67

След член 77 се додава нов член 77а кој гласи:

„Персоналните комисији предвидени во чл. 63а на Сојузниот Закон за државните службеници се образнуваат при Претседателството на Владата, министерствата, комитетите, комисиите и другите установи на Владата, а при извршните одбори на градските и околските народни одбори.“

Персоналната комисија при Претседателството на Владата, министерствата, комитетите, комисиите и установите на Владата ја сочинуваат: еден претставител на Претседателството на Владата, министерството, комитетот, комисијата односно установата на Владата, еден претставител на Секретаријатот за персонална служба на Владата и еден претставител на соодветната синдикална организација. Персоналната комисија при извршните одбори ја сочинуваат по еден член на извршниот одбор на околскиот односно градскиот народен одбор, еден службеник кој што работи на персоналните ствари и еден претставител на соодветната синдикална организација.

Персоналните комисији при Претседателството на Владата, министерствата, комитетите, комисиите и другите установи на Владата и при извршните одбори на околските и градските народни одбори решаваат за отказите на службениците на организационите единици при кои што постојат и за отказите на службениците на соодветните нивни органи на државната управа.

Владата може да образува повисока персонална комисија или Секретаријатот за персонална служба на Владата која што ја сочинуваат Секретарот на персонална служба на Владата или неговиот помошник, раководителот на персоналната служба на односниот ресор, орган или установа на Владата и еден претставител на Главниот одбор на единствениите синдикати на Македонија. Оваа комисија може да земе од персоналните комисији посебни случаи на отказ и сама да ги расправа или по посебни случаи при отпаѓање поведе на прописите за отказ и на правата на службеникот отказот да го помини“.

Член 68

Во член 78, во став 1 се брише точка 2. Во истиот став точката 5 се изменува и гласи:

„5) или службеникот после дванаесетмесечна непрекинатата болест биде отказан од страна на лекарска комисија како неспособен за вршење на службата најмалку уште на натмошни 12 месеца, доколку по одобрение од Министерот на трудот овој стран не би бил продолжен уште за некое време“.

Во став 2 на истиот член се брише цифрата „2“.

На крајот на став 3 на истиот член се додаваат думите „за висината на отпремнината и за одредување на времето кога што се смета за отпремнина вапат сите прописи од став 1 и 2 на член 44 и член 44а од Сојузниот Закон за државните службеници“.

Став 4 и 5 на овој член се укинуваат.

Член 69

Во член 81 ставот 1 се изменува и гласи:

„За самој престанок на службата илтар по нај основ да послани надлежниот старшина односно орган мора да донесе решение по кое покрај другото има да се утврди и денот на престанокот на службата. Решението мора да се донесе по текот на месецот во кој што изстаниа тој основ односно причината за престанокот на службата, а илдалеку по срен од еден месец од настанувањето на тој основ односно таја причина“.

Во истиот член во став 3 се бришат думите „во случај на точка 2 со истекот на десетодневниот срок“.

Во истиот член, став 5 се изменува и гласи:

„После престанокот на службата службеникот не може ни да ја изврши должноста на нуди да биде надлежно разрешен. Во случај на престанок на служба по пресуда од

редовен или дисциплински суд службеникот мора да биде разрешен веднага што пристигне обвештението за правно-силноста на пресудата. Ако службеникот не е на должност а нема можност да редовен или да биде разрешен денот кога на неговиот неогорден старшина му пристигне обвештението за престанокот на службата се зема како ден на разрешувањето. Во случаите на престанок на службата по точка 1 од чл. 78 на овој закон каде ден на разрешување се смета денот на губитокот на државјанството односно избирачкото право. Ако во срокот што е означен во став 1 од овој член не се донесе решение за престанок на службата или ден на разрешувањето се смета последниот ден од тој срок. По оправдани причини особено кај службениците кои што арелават благајна и инвентар как полагаат сметна, старешината односно органот што го донел решението за престанок на службата може срокот за разрешување на го продолжи уште за еден месец“.

Во истиот член став 6 се изменува и гласи:

„Право на примавености или службеникот, освен на случајот од став 6 на член 77 од овој закон, да крајот на месецот во кој што е разрешен или во кој што се смета да е разрешен односно во кој што утврда“.

Член 70

Во член 82, во ред 2 место „друго звање“ се стават думите „друго соодветно звање“.

Член 71

След член 83 се додава нов член 83а за кој гласи:

„Додека да се донесат посебни прописи за дисциплинската и материјална одговорност на работниците на работа во државните надлежности и установи ќе се прилагат сходно прописите на овој закон за дисциплинската и материјална одговорност“.

Член 72

Се овластува Президиумот на Народното собрание врз основа на овој закон да издаде пречистен текст на законот за државните службеници на Народна Република Македонија.

Член 73

Овој закон влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“, У. Бр. 30, 30 ноември 1948 година, Скопје

ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Секретар:

Крсте Прескиовски с. р.

Претседател:

Богоја Фотев с. р.

275

На основа на членот 72 од Законот за изменување и дополнување на Законот за државните службеници на Народна Република Македонија од 24 ноември 1948 година, Президиумот на Народното собрание на Народна Република Македонија издава пречистен текст на Законот за државните службеници на Народна Република Македонија од 20 декември 1947 година, кој што гласи:

ЗАКОН

ЗА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. УВОДНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Прописите на овој закон ќе се прилагат на сите државни службеници кои што се на работа за Народното собрание и истиот Президиум, во Претседателството на Владата, во министерствата, во Народната комисија, во Контролната комисија, во комитетите и комисиите на Владата и во другите органи на Владата, во народните одбори и нивните органи, во народните судови, во државните установи од републикански и локален значење или во раководството и административно-стручниот апарат на државните стопански претпријатија од републиканското и локално значење.

Чл. 2

Начелните одредби и одредбите на: Првот дел од Сојузниот закон за државните службеници од 20 јули 1945 година како и измененијата и дополненијата на тоа издава на

Законот за изменување и дополнување на истиот закон од 28 април 1948 година важат и за сите државни службеници на Народна Република Македонија.

II. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 3

Според природата на службата и стручната спрема државните службеници припаѓаат на разни струки.

Во оквир на секоја струка постојат звања кои обележуваат одреден круг работи.

Струките, звањата во секоја струка и условите за стекнување на звања ги одредува Владата со посебни прописи. Во тие прописи можат да се овластат надлежните членови на Владата да во согласност со Претседателот на Владата можат да установуваат нови или да укинуваат и менуваат веќе установени звања во поедини струки.

Член 4

Звањата на поедините струки се распоредуваат според природата, значението и важноста на работите во државната служба, како и според обимот на одговорноста во четири врсти: прва, втора, трета и четврта.

Распоредот на звањата во врсти за секоја струка го врши Претседателот на Владата со посебни наредби. Во тие наредби може да се предвиди можност за установување на поинаков распоред на звањата на одредени струки за поедини организациони единици.

Член 5

На државните службеници им припаѓаат за времето додека трае службеничкиот однос одредени принадлежности. Облиците на принадлежностите на државните службеници се:

- основната плата;
- додаток по ефектот на работата;
- функционалниот (положајниот) додатоци;
- посебниот личен додатоци;
- поемискиот додатоци;
- извонредната награда;
- додатокот на деца.

Член 6

Основната плата се одредува по структурите и звањата, а висината според природата, значењето и важноста на работите на поделни звања.

Основната плата може да се одредува во фиксен износ, во граници на најмал и најголем износ или со повишици по глдините на службата.

Во сите звања, каде е возможно ефектот на работата да се мери квантитативно, ќе се установи додатоци по ефектот на работата на основната плата.

На службениците можат да се даваат и посебни лични додатоци, премиски додатоци и извонредни награди за нарочно залагање и успех во службата, за работа под нарочни услови, за постигнати заштеди во пари и материјали, за вонредни работи, за нарочен начин на работа и слично.

Поблиски одредби за принадлежностите претписува Владата со посебна уредба, со која може да ги укинува и измени облиците на принадлежностите кои што постојат како и да воведува нови облици на принадлежностите.

Член 7

Систематизацијата во смисол на одредбите на Сојузниот закон за државните службеници ја врши Владата преку свој нарочен орган за систематизација по предлог од Секретаријатот за персонална служба на Владата. Поблиски прописи за организацијата и работата на органот за систематизација ќе донесе Владата.

Не можат да се вршат никакви назначувања на звања и места кои што не се предвидени во актот за систематизација на одредена организациона единица.

Член 8

Сите решенија за службеничките односи (за заснивање, движење и престанок) за службениците на Претседателството на Владата, министерствата, комитетите, комисиите и другите органи и установи на Владата, како и за службениците на државните стопански претпријатија од Републиката го значење, доколку со посебни прописи не е инаку одредено, ги донесува надлежниот член на Владата, претседателот на комитет односно комисија на Владата, Генералниот секретар на Владата, Секретарот за персонална служба на Владата, како и старешините на установите на Владата, а за службениците кои што звања се распоредени во прва врста во согласност со Претседателот на Владата.

Членовите на Владата, претседателите на комитетите односно комисиите на Владата и Генералниот секретар на Владата како и Секретарот за персонална служба на Владата

можат да ги овластат своите, помошници, претседателите, секретарите, главните директори, директорите управниците како и другите старешини од подрцените им организациони единици да донесуваат решенија за службеничките односи на сите службеници, освен за службениците кои што се звања распоредени во прва врста.

Решенија за службеничките односи на службениците кои што се на работа во органите на правосудието и кои што не се избрани донесува Министерот на правосудието.

Претседателот на Владата може државните службеници да ги преместува односно привремено да ги испрати на работи од еден во друг ресор односно од една во друга организациона единица на државната управа. Претседателот на Владата може да го овласти Секретарот за персонална служба на Владата да донесува решенија за оваа освен за службениците од прва врста.

Член 9

Сите решенија за службеничките односи на службениците на работа во Народното собрание ги донесува Претседателот на Собранието, а сите решенија за службеничките односи на службениците во Президиумот на Народното собрание ги донесува Секретарот на Президиумот.

Член 10

Сите решенија за службеничките односи на службениците на работа во околските и месните народни одбори и во нивните установи го донесува извршниот одбор на околскиот народен одбор а решенијата за службеничките односи на службениците на работа во реонски народни одбори со степен на околски народен одбор, во градските и народни одбори и во нивните установи ги донесува извршниот одбор на тој народен одбор доколку со посебни прописи не е инаку одредено.

Решенијата за службеничките односи на службениците од прва врста во околските народни одбори, во градските, во реонските народни одбори во месните народни одбори и во установите на тие одбори се донесуваат по предходна согласност на Претседателот на Владата; решенијата за службеничките односи на службениците од втора врста од административна струка на работа во истите одбори односно нивните установи се донесуваат по предходна согласност на Генералниот секретар на Владата, а за службеничките односи на другите службеници од втора врста по предходна согласност на ресорниот член на Владата.

Член 11

Извршниот одбор на околските односно градските (реонските) народни одбори може да го овласти претседателот, секретарот или поверениците, а извршниот одбор на помалите околски односно градските народни одбори својот претседател и секретар да донесуваат решенија за службеничките односи на службениците од трета и четврта врста од член 4 на овој закон.

Член 12

Решенијата за службеничките односи на службениците од прва и втора врста на работа во претпријатијата на месни или на околски народни одбори ги донесува извршниот одбор на околскиот народен одбор, а решенијата за службеничките односи за истите службеници на работа во претпријатијата на градските народни одбори и на реонските народни одбори со степен на околски народни одбори ги донесува извршниот одбор на тие народни одбори доколку со посебни прописи не е инаку одредено. За донесување на овие решенија е потребна согласност на соодветниот орган од став 2 на член 10 од овој закон.

Решенијата за службеничките односи на службениците од трета и четврта врста на работа во претпријатијата на народните одбори ги донесува директорот на претпријатието за кое овие се должни да го известат извршниот одбор на народниот одбор.

Извршниот одбор може да го овласти директорот на претпријатието да донесува решенија за службеничките односи на службениците од втора врста кои што се на работа во претпријатието.

Член 13

Владата може со посебна уредба да одреди поинаква надлежност за донесување решенијата за службеничките односи на службениците на поедини звања.

Член 14

Против решенијата за службеничките односи, доколку со овој закон не е инаку одредено службеникот има право на жалба и това на непосредно повисокиот орган односно старешина. Ако решението го донел член на Владата, претседателот на Собранието, Секретарот на Президиумот, Секретарот на Владата, Секретарот за персонална служба на Владата, како и старешините на установите на Владата, а за службениците кои што звања се распоредени во прва врста во согласност со Претседателот на Владата.

седател на комитет односно комисија на Владата (генералниот секретар на Владата или Секретарот за персонална служба на Владата) службеникот може да се жали на Владата. Жалбата се изјавува во срок од 15 дена од денот на примањето на решението и се предава на органот односно старешината што го донел поврстеното решение.

За решавање по жалба против решение за службенички односи донесено во согласност со надлежниот (ресорниот) член на Владата или Претседателот на Владата надлежна е Владата. За решавање по жалба против решение што го донел старешина на подредена организациона единица по овластение од повисок орган односно старешина надлежен е органот односно старешината кој што го дал овластението, а за решавање по жалба против решение донесено по овластение од старешина во иста организациона единица надлежен е повисокиот орган односно старешина од оној што го дал овластението.

Ако со второстепеното решение е повредено некое право на закон основано право службеникот може против това решение да подигне тужба при надлежниот окружен суд како трудов суд во срок од 30 дена од денот на приемот на решението. Одлуката на овој суд е конечна.

Тужбата во смисол на претходниот став не може да се поднесува против второстепените решенија и пресуди во дисциплинските предмети.

Член 15

Жалбата против решение за службеничките односи кое што го донел Претседателот на Народното собрание се изјавува на Административниот одбор на Народното собрание, а жалбата против решение за службеничките односи кое што го донел Секретарот на Президиумот на Народното собрание се изјавува на Претседателството на Президиумот на Народното собрание.

Член 16

За сестрано запознавање со работите од својата струка и за стовчно усовојување на службениците Претседателот на Владата може во споразум со Претседателот на Владата на ФНРЈ, службениците на органите на државната управа на Народна Република Македонија, нејзините установи и претпријатија, привремено да ги испраќа на работа при сојузните органи на државната управа, нејзините установи и претпријатија.

Член 17

Со цел правилно да се распоредат стручните кадри Претседателот на Владата може службениците на народните одбори, нивните установи и претпријатија да ги испраќа на работа при органите на државната управа, нејзините установи и претпријатија и обратно, како и да ги преместува од еден народен одбор, неговите установи и претпријатија во друг народен одбор, неговите установи и претпријатија.

(Ставот 2 избришат со членот 13 од Законот за изменување и дополнување на Законот за државните службеници на Народна Република Македонија.

Член 17а

Претседателот на Владата може да го овласти Секретарот за персоналната служба на Владата да донесува решение за преместување односно за привремено испраќање на работа по чл. 16 и 17 од овој закон.

Против решението за преместување односно за привремено испраќање на работа службеникот нема право на жалба.

Член 18

При сите старешини односно органи кои што се надлежни да донесуваат решенија за службеничките односи органот за персонална служба ги води сите персонални работи предвидени во овој закон.

За да би се водела правилна персонална политика и прегледна евиденција на службениците и овозможила нивната правилна распределба Секретаријатот за персонална служба на Владата води општа картотека за сите службеници од прва и втора врста, а поедините министерства, комитети, комисији и други органи на Владата водат посебна картотека за службениците од прва и втора врста на соодветната гранка на државната управа.

Извршните одбори на градските народни одбори водат картотека за своите службеници како и за службениците на реонските народни одбори. Извршните одбори на околните народни одбори водат картотека за своите службеници како и за службениците на месните народни одбори.

Министерството на правосудството ги води персоналните работи и картотека на судните, секретарите и административните службеници во народните судови.

Евиденцијата на службениците во народните одбори и нивните установи и претпријатија ја води органот за персонална служба на народниот одбор.

Претседателот на Владата ќе пропише поблиски одредби за водење на картотеките.

Секретаријатот за персонална служба на Владата ја ускладува работата на сите органи за персонална служба и во таја цел издава потребни напатствија.

Член 19

Службениците вршат по правило работи од звањето што го имаат. Изузетно тие можат да бидат употребени привремено и за други работи до 15 дена. Надлежниот повисок старешина може овој срок да го продолжи до три месеци, а во изузетни случаи по нарочна потреба на службата и преку овој срок но најмногу до 6 месеци.

III ЗАСНИВАЊЕ НА СЛУЖБЕНИЧКИОТ ОДНОС

Член 20

За службеник може да биде поставено само оноа лице кое што ги исполнува следните услови:

- 1) да е државјанин на ФНРЈ;
- 2) да навршило 18 годишна возраст;
- 3) да не е постаро од 50 години, а физички способните лица со изузетна стручна спрема да не се постари од 60 години;
- 4) да е душевно здраво и телесно способно за вршење на службата;
- 5) да има избирачко право;
- 6) да не му е со судска пресуда одземено правото на државна или макар каква јавна служба додека трае оваа пречка според пресудата;
- 7) поранешната служба да не му е престаната со дисциплинско отпуштање од служба за секогаш (чл. 42 точ. 5) или додека трае пречката од чл. 42 точ. 4 од овој закон; и
- 8) да ги исполнува сите други услови пропишани за струката во која влегува.

Службеникот на кого службата му престанала по чл. 78 точка 3 од овој закон може поново да биде примен во служба најрано една година по престанокот на поранешната служба.

Изузетно по важни причини и во случај на особена потреба на службата може да се прими во државна служба и лице под 18 години старо но не помладо од 16 години, како постаро од 50 односно 60 години. За ова примение е потребна согласност од членот на Владата, претседателот на комитет односно комисија на Владата, Генералниот секретар на Владата и Секретарот за персонална служба на Владата, а во народните одбори согласност од извршниот одбор, доколку решение за прием донесуваат подредените органи односно старешини.

Во случај на нарочна потреба можат да бидат примени во државна служба за службеници и лица кои што не се државјани на ФНРЈ по предходно одобрење од Претседателот на Владата.

Персоналниот орган односно службеникот кој што го подготвува решението за знем во служба должен е предходно да ги испита причините за престанокот на поранешната служба на лице кое што се прима доколку истото порано било во државна служба. За повреда на оваа должност персоналниот орган односно службеникот одговара дисциплински и материјално.

Член 21

Лицето кое што е назначено за државен службеник повторно примање во државна служба мога да ги исполнува сите услови од член 20 на овој закон освен оние за староста.

Член 22

Лицето кое што е назначено за државен службеник е должно да се јави на должност во срок од 10 дена од денот во кој што ќе му биде сопштено решението за назначение доколку непосредниот старешина по оправдани разлози не го продолжи овој срок. Во противен случај се смета како да не било ни назначено.

Член 23

Примањето во служба се врши по конкурс или без конкурс според прописите што важат за секоја струка. Со конкурсот може да се пропише и полагање на испит.

IV ДОЛЖНОСТИ И ПРАВА НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ

Член 24

След стапувањето на должност службеникот е должен да положи и потпише пред својот старешина заклетва оја гласи:

"Ја (семејно и родено име) се колнам со честа на својот народ и со својата чест дека верно ќе служам на народот, дека ќе се придржам по Уставот и законите, дека ќе о чувам и бранам уставното демократско устројство на федеративна Народна Република Југославија и Народна Република Македонија и дека својата должност ќе ја вршам овесно".

Член 25

Работното време на службениците по правило е осум аса на ден.

Службеникот е должен да биде на должност през сето време што е одредено за работа.

Кога интересите на службата бараат непосредниот тарешина односно надлежниот орган може да нареди службениците да работат и во редовното работно време, како и да им даде и други службени работи кои не спаѓаат во нивниот редовна работа.

Член 26

Редовните припадешности им се исплаќаат на службениците во месечни износи во почетокот на месецот. Изузетно од това за поедини звања можат платата и додатоците да се одредуваат во дневни износи и исплаќаат неделно.

Со прописи за работни норми се одредува начинот на исплатата на припадешностите за службениците кои што работат по овие норми.

Член 27

Платата тече од денот на стапувањето на должност, зголемувањето на плата од првиот ден на идниот месец след домосувањето на решението за унапредување.

Член 28

За службени патувања надвор од местото на служењето припаѓа на службениците наплата на патните трошоци, а за премештај во друго место наплата на селешките трошоци.

Поблиски прописи за патните и селешките трошоци донесува Владата со уредба по предлог на Министерот на финансите а доколку тие не се одредени со сојузни прописи.

Член 29

На службеникот му припаѓа неделно еден платен ден за одмор и това го претставува во неделен ден.

На службеникот му припаѓа платен годишен одмор кој не може да биде помал од 15 дена ни подолг од 30 дена. Должината на годишниот одмор во предните граници го одредува Владата со посебни прописи, а времето кога одморот има да се воспольва го одредува непосредниот старешина водејќи сметка за припадешностите на службата да не биде доведен во пракса поради отсуствието на службеникот.

Член 30

Во оправдани случаи непосредниот старешина може на службеникот да му одобри платената отсуства на приватна работа до седум дена илунво во една календарска година. Отсуства до седум дена може да одобри старешината односно органот надлежен за назначение на службеникот доколку това свое право не го изнел на старешините на подрачните надлежности, установи или предпријатија.

Отсуства од вкупно седум дена во една календарска година не се пресметнува во годишниот одмор.

Платената отсуства на приватна работа над седум дена може да се одобри само ако отсуствието е во интерес на службата што мора изрично да се установи.

Член 31

Службеникот кој што е поради болест спречен да дојде на должност за това ќе го обавести својот непосреден старешина илунво во срок од 24 часа. Ако невоаѓањето на должност трае до три дена надлежниот орган на персоналната служба ќе врши контрола за оправданоста на отсуствањето. Невоаѓањето на должност поради болест подолго од три дена мора да биде оправдано со лекарско уверение од лекар на надлежната установа на којшто е осигуран.

Отсуствите за лекување и опирање на службеникот одобри до седум дена непосредниот старешина а под се-

дум дена старешината односно органот надлежен за назначување а на основание писмено мнение од лекар на надлежната установа за социјално осигурање.

V ДВИЖЕНИЕ ВО СЛУЖБАТА

Член 32

Лицата кои што прв пат стапуваат во државна служба а немаат стручна пракса се примаат во служба како приправници.

Приправничката служба се одредува по звањата и трае од една до три години според прописите за семоја струка.

Приправничка служба не постои за звањата распоредени во четврта врста.

Поблиски одредби за приправничка служба ќе се донесат со прописи за семоја струка. Во тие прописи може да се предвиди овластение за надлежниот член на Владата да во согласност со Претседателот на Владата установува приправничка служба и за звања за кои што не е предвидена со уредбата за струката или да укинува веќе установена приправничка служба.

Член 33

Додека трае приправничката служба приправникот прима приправничка плата. За това време отказ се врши од обете страни само на првиот ден на месецот, а ако отказот биде соопштен во текот на месецот отказниот срок почнува да тече од првиот ден на наредниот месец след соопштењето. Отказниот срок трае еден месец. Приправникот на кого му биде откажана службата нема право на отпремнина.

За се друго нивниот на приправниците одредбите од овој закон.

Член 34

Во текот на приправничката служба приправникот е должен да положи стручен испит по прописите за својата струка. За полагање на испит органот односно старешината надлежен за назначување може на приправникот да му ја продолжи приправничката служба најповеќе за волемна година. По положениот испит приправникот се распоредува во струка според неговата стручна спрема и способност.

Ако приправникот не го положи испитот службата му се откажува или може да биде распореден во друга служба според неговата стручна спрема и способност.

Поблиски одредби за стручниот испит, како и за организацијата, планот и траењето на курсевите потребни за стекнување на стручна спрема прописува надлежниот член на Владата во согласност со Претседателот на Владата.

Член 35

При премин од една струка во друга потребно е службеникот во новата струка предходно да проведе најмалку три месеца на работи од звањето на новата струка и на крајот на овој срок да положи прописан стручен испит доколку е предвиден таков испит. След положениот стручен испит службеникот се назначува на одредено звање. До назначувањето на невоаѓање службеникот ја задржува поранешната плата.

Одредбата од предниот став не важи за службениците од прва врста, како ни за службениците кои што поради особена способност и потреба на службата преминуваат во друга струка.

Поблиски одредби за премин во друга струка ќе се донесат во прописите за поедините струки.

Член 36

Службеникот може да биде преместен односно назначен на друга должност по службена потреба или по молба.

Во случаи на премештај односно назначување по предходниот став службеникот мора да биде разрешен од должност најдоцна во срок од 15 дена од денот кога решението за премештај односно назначение биде примено во организационата единица во која што службеникот работи. На новата должност службеникот мора да се јави во срок од 24 часа по разрешувањето ако премештајот односно назначувањето е во исто место, а најдоцна во срок од три дена по разрешувањето ако премештајот односно назначувањето е во некое друго место, не сметајќи го во овој срок времето потребно за патување.

Во оправдани случаи, особено кај службеници кои што предаваат благајна и инвентар или полагаат сметки старешината односно органот што го донел решението за преместување односно за назначување на друга должност може да ги продолжи сроковите од предходниот став до 30 дена.

Против решението за преместување односно за назначување на друга должност службеникот нема право на жалба.

Член 41

Изузетно службеникот може да биде вратен на непосредно пониско звање односно на непосредно пониска плата ако во пониското звање односно во пониската плата не покажал потребна стручност и способност.

Службеникот има право на жалба против решението за враќање на пониско звање односно на пониска плата во смисла на чл. 14 од овој закон.

VI ОДГОВОРНОСТ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ

а) Дисциплинска одговорност

Член 42

Дисциплинските престаплености кои што при вршењето на службената или работната должност или го уриваат угледот на службата и на службениците одговараат дисциплински престаплености.

Член 43

Дисциплинските неуредности се поделени во повреди на службената и работната должност или на угледот на службата и на службениците.

Член 44

Дисциплинските престаплености се поделени во повреди на службената и работната должност или на угледот на службата и на службениците противно на закон или со некој друг правен пропис.

Службеникот одговара за дисциплинско престапленост без обзир дали престаплеността е сторена свесно или од нехот.

Член 45

Како дисциплински престаплености се сметаат особено:

- 1) злоупотреба на службениот положител или пречекорување на службено овластување;
- 2) немарно или неуредно вршење на службената и работната должност кое што причинува одолговлачување или задири во работата, како и секое друго пропуштање во службата;
- 3) преземање и вршење на работи кои што очигледно го подриваат во очите на граѓаните авторитетот и да достоинството на народната власт;
- 4) причинување имотна штета на државата со немарно или несовсно вршење на службената должност;
- 5) секоја работа односно пропуштање на работа со намерение да се спречава или оневозможи правилното и брзо функционирање на државната служба;
- 6) повреда на службената тајна; лекомисленост во чувањето на поверливи списи и податоци;
- 7) потешки повреди на службената дисциплина во односите на службеникот спрема степените и обратно;
- 8) потешки повреди на прописите од чл. 8 на Сојузниот Закон за државните службеници;
- 9) непревземање или недостаточното превземање на мерки за осигурување безбедноста на поверените ствари и лица;
- 10) примање подароци или други погодности во врска со службата;
- 11) присвојување на државен или поверен имот при вршење на службената должност;
- 12) послужување со дари, хартии од вредност или со ствари што му се на службеникот поверени по службена должност или давање на истите на друго лице за да се послужи со нив;
- 13) оштетување на државната имовина со склучување на неповолни договори или работи;
- 14) повреда на законите при вршењето на службената должност со намерение на извесно лице да му се биде од полза или истото да се оштети;
- 15) неморално поведение во службата или вон од неа;
- 16) неподчинување на наредбите на старешините особено откажување на послушност;
- 17) злонамерно критикување на наредбите и поставките на власта и на старешините со цел да се урива редот и дисциплината;
- 18) пијанство воопшто, а особено во време на службата или непосредно пред почетокот на вршењето на истата;
- 19) чести неоправдани изостаноци или недоваѓања на време на служба;
- 20) расипничко трошење на службениот материјал;
- 21) продолжително повторување на дисциплински неуредности;
- 22) примање поклона или оддавање на работи кои што би биле почитни со достоинството на службениците.

на ред или би го спречавале службеникот во вршењето на неговите постојани службени должности;

23) кога службеникот самовласно ја напушти должноста (работата) или кога по истекот на одмор, болување, отсуство или по истекот на срок за јавување на должност или испраќање на работа не се јави на должност во срок од илч испраќање в работа не се јави на должност во срок од 10 дена.

За делата од претходниот став доколку истовремено претставуваат и кривично дело дисциплинскиот суд ќе достави кривична пријава до надлежниот јавен обвинител за започнување на кривична постапка.

Член 41

Казните за дисциплински неуредности се:

- 1) писмена опомена;
- 2) писмен укор;
- 3) писмен строг јавен укор;
- 4) парична казна за секој одреден случај во износ најмалку до 10% од чистите едномесечни припадности на службеникот но така да вкупниот збир на овие казни во еден месец не може да изнесе повеќе од 20% од тие припадности на службеникот.

Кога се наметнува казната од точка 4 на овој член додатоците на дена не подлежат на никаква обустава.

Казните од точка 3 и 4 на овој член се белогат во службеникот лист.

Член 42

Казните за дисциплинско престапленост се:

- 1) забрана да се даде поголема плата односно поголемо звање за време од шест месеци до една година;
- 2) намаление на припадностите за време од три месеци до една година но така за да секој поедин месец намалението не може да биде поголемо од 20% од чистите едномесечни припадности;
- 3) враќање на непосредно пониска плата односно на непосредно пониско звање за време од шест месеци до три години;
- 4) отпуштање од служба со забрана да биде вратен во служба за време од една година до три години;
- 5) отпуштање од служба за секогаш.

Кога се изречува казната од точка 2 додатоците на дена не подлежат на никаква обустава.

Ставот 3 избришан со член 27 од Законот за изменување и дополнување на Законот за државните службеници на Народна Република Македонија.)

Член 42а

При одмерувањето на дисциплинска казна ќе се земе во обзир тежината на повредата и нејзините последици, големината на штетата, олеснителните и отежнителните околности како и новечиното на учеството.

Олеснителните и отежнителните околности ќе се земаат во обзир сходно со прописите на Основниот закон за прекршоците.

Член 43

Гонењето на дисциплинските неуредности застарува за шест месеци од извршувањето.

Гонењето на дисциплинските престаплености застарува за две години од денот на извршеното дело, доколку делото не повлечува кривична одговорност, во кој случај дисциплинското престапленост застарува за истото време за кое што застарува и кривичното дело.

Во поглед на прекинувањето на застарелоста од став 2 важат сходно начелата на кривичниот законик (Општ дел).

Член 43а

Правносилно изречените дисциплински казни против поедини службеници можат да се ублажат или поедини службеници можат делимично односно потполно да бидат ослободени од извршувањето на изречена дисциплинска казна. Во случај на полно ослободување од дисциплинска казна се смета како да службеникот и не бил осудуван.

Ублажувањето односно ослободувањето по претходниот став го врши Претседателот на Владата по своја иницијатива или по согласен предлог од Секретарот за персонална служба на Владата и од надлежниот член на Владата односно од претседателот на комитет или комисија на Владата, од Генералниот секретар на Владата, од старешината на установа на Владата или од извршниот одбор на околинскиот односно градскиот (реонскиот) народен одбор.

Член 43б

Владата може со уредба да пропише потполно ослободување за одредени врсти дисциплински повреди односно пог-

полно ослободување од извршување на правносилно изречени дисциплински казни.

Член 44

Казните за дисциплински неуредности ги изречува старешината односно органот надлежен за назначување или старешината односно органот кого тој го овласти, доколку не е инаку одредено.

Казните за дисциплински неуредности на службениците на органите на правосудието ги изречува претседателот на судот.

Казните за дисциплински неуредности на службениците на месните народни одбори ги изречуваат претседателот и секретарот на тие одбори.

Казните за дисциплински неуредности на службениците на околските, градските и реонските народни одбори ги изречуваат претседателот, потпретседателот, секретарот и поверениците, и тоа за службениците кои што им се непосредно подпоредени како и за службениците на подредените им установи.

По овластение од надлежниот повереник на извршен одбор на околските односно градските (реонските) народни одбори односно по овластение од претседателот и секретарот на месните народни одбори казните за дисциплински неуредности на службениците на установи на народните одбори ги изречуваат раководителите на тие установи.

Член 45

Против решението за казна за дисциплинска неуредност може да се жали службеникот и синдикалната организација:

1) до Владата — ако решението за казна го донел член на Владата, претседател на комитет или комисија на Владата, Генералниот секретар на Владата или Секретарот за персонална служба на Владата;

2) до Генералниот секретар на Владата — ако решението за казна го донел старешина на установа на Владата;

3) до непосредно повисокиот старешина односно орган — ако решението за казна го донел понизок старешина односно орган;

4) до Министерот на правосудието — ако решението за казна го донел претседателот на Врховниот суд;

5) до претседателот на непосредно повисокиот суд — ако решението за казна го донел претседател на понизок суд;

6) до извршниот одбор на околскиот односно градскиот (реонскиот) народен одбор — ако Решението за казна го донел претседателот, потпретседателот, секретарот или повереник на тие народни одбори;

7) до надлежниот повереник на извршниот одбор на околскиот односно градски (реонски) народен одбор, како и до непосредно повисокиот старешина ако решението за казна го донел старешина на установа или директор на државно претпријатие од локално значење;

8) до извршниот одбор на местен народен одбор односно до народниот одбор во оние народни одбори кои немаат извршен одбор — ако решението за казна го донеле претседателот и секретарот на месниот народен одбор, како и во случај кога истото е донесено по нивно овластение.

Член 46

Казните за дисциплински неуредности на службениците на Народното собрание ги изречува Претседателот или Секретарот на Народното собрание, а казните за дисциплински неуредности на службениците на Президиумот на Народното собрание — Секретарот на Президиумот на Народното собрание односно старешината кого тој секретар го овласти.

Против решението за казна за дисциплинска неуредност по предходниот став може да се жали службеникот и синдикалната организација:

1) до Административниот одбор на Народното собрание — ако решението за казна го донеле Претседателот или Секретарот на Народното собрание;

2) до Претседателството на Президиумот на Народното собрание — ако решението за казна го донел Секретарот на Президиумот на Народното собрание односно до Секретарот на Президиумот на Народното собрание — ако решението за казна го донел старешина по негово овластение.

Член 47

Службеникот не може да биде казнен пред да биде сослушан.

Извршувањето на казната за дисциплинска неуредност застува за тој месец од правносилноста на решението за казна.

Член 48

Жалбата против решението за казна за дисциплинска неуредност се поднесува во рок од 8 дена од денот на предавањето на решението, а му се предава на старешината односно органот што го донел решението.

Член 49

Казните за дисциплински престаплености ги изречуваат по себни дисциплински судови по предходно спроведена постапка. Дисциплинските судови се образуваат како судови од прв и втор степен.

Член 50

При Претседателството на Владата, при министерствата и при другите органи и установи на Владата, како и при главните дирекции и дирекции (управите) се образуваат за нивните службеници дисциплински судови од прв степен.

За сродните министерства и другите сродни органи и установи на Владата, како и за нивните подрачни организациони единици може да се образува еден заеднички дисциплински суд при еден од овие органи односно при една од овие организациони единици.

Министерствата и другите органи и установи на Владата можат да образуваат посебни или заеднички судови од прв степен при своите подрачни организациони единици.

За секретарите и административните службеници на околските и окружните судови првостепен дисциплински суд се образува при надлежниот окружен суд, а повостепен дисциплински суд при Министерството на правосудието е дисциплински суд од исти степен и за секретарите и административните службеници на Врховниот суд.

Член 51

Дисциплинските судови при министерствата и другите органи и установи на Владата истовремено се дисциплински судови од втор степен по жалбите против пресудите и решенијата од дисциплинските судови при главните дирекции и дирекции (управите). Исто така тие се второстепени дисциплински судови и по жалбите против пресудите и решенијата на дисциплинските судови образувани по став 3 на чл. 50 од овој закон.

Дисциплинскиот суд при Министерството на правосудието истовремено е и второстепен дисциплински суд по жалбите против пресудите и решенијата на дисциплинските судови при окружните судови.

Член 52

Дисциплинските судови за службениците во околските, градските и реонските народни одбори, како и за службениците во установите и претпријатијата на тие народни одбори се образуваат при истите одбори.

За службениците во месните народни одбори надлежен е дисциплинскиот суд при околскиот народен одбор.

За службениците во поголемите установи и претпријатија на народните одбори од став 1 на овој член може да се образува засебен дисциплински суд.

Член 53

При Владата се образува Виши дисциплински суд кој што е надлежен да одлучува по жалби против пресуди и решенија на дисциплинските судови од прв степен при Претседателството на Владата, при министерствата, комитетите односно комисиите и другите органи и установи на Владата, како и при околските односно градските (реонските) народни одбори.

Второстепениот дисциплински суд по жалбите против пресудите и решенијата на заеднички дисциплински судови образуван по став 2 од член 50 на овој закон се одредува по чл. 50 и 51 од овој закон.

За решавање по жалба против пресудите и решенијата на првостепените дисциплински судови при установите и претпријатијата на народните одбори каде тие судови постојат, надлежен е дисциплинскиот суд при соодветниот народен одбор.

Дисциплинскиот суд при градскиот народен одбор е надлежен и за решавање во втор степен по жалба против пресудите и решенијата на дисциплинските судови при реонските народни одбори.

Член 54

Секој дисциплински суд се состои од претседател и два члена и исти број заменици. Претседателот и едниот член како и нивните заменици ги именува надлежниот член на Владата, претседателот на комитет односно комисија на Владата, Генералниот секретар на Владата и Секретарот за персонална служба на Владата, старешината на установа на Вла-

дата, како и главниот директор и директорот (управникот) за судовите што се образувани по став 1 од чл. 50 на овој закон.

Претседателот и едниот член на Вишиот дисциплински суд при Владата ги именувва претседателот на Владата.

Именувањето на претседателот и едниот член, како и нивните заменици за заедничките дисциплински судови од став 2 на чл. 50 од овој закон се врши споразумно меѓу заинтересованите органи.

Претседателот и едниот член како и нивните заменици за заедничките дисциплински судови од чл. 56 од овој закон ги именуват споразумно Претседателот на Народното собрание и Секретарот на Президиумот на Народното собрание.

Во дисциплинските судови по извршените одбори извршниот одбор ги именувва претседателот и едниот член на судот и нивните заменици. Едниот од нив и неговиот заменик се именувва од редот на народните одборници на тој одбор, а едниот и неговиот заменик од редот на службениците.

Вториот член и неговиот заменик за сите дисциплински судови ги делегира синдикалната организација, а во службениците кои што подпаѓаат под сите дисциплински суд се организирани во две или повеќе синдикални организации тие организации споразумно ќе делегираат за член на дисциплинскиот суд и за негов заменик по еден од членовите на било која од тие организации.

Член 55

(Избришан со член 44 од Законот за изменување и дополнување на Законот на државните службеници на Народна Република Македонија).

Член 56

За службениците на Народното собрание и на Президиумот на Народното собрание се образува заеднички повостепен дисциплински суд при Президиумот на Народното собрание.

По жалбите против пресудите и пеналните на дисциплинскиот суд од првостепен суд одлучува заеднички повостепен дисциплински суд при Президиумот на Народното собрание.

Член 56а

Казните за дисциплинските неуредности и поестапеленија на претседателите и членовите на дисциплинските судови ги изречува Вишиот дисциплински суд при Владата, а за дисциплинските неуредности и поестапеленија на претседателот и членовите на Вишиот дисциплински суд при Владата — Претседателот на Владата.

Пресудата на Вишиот дисциплински суд односно решението на Претседателот на Владата се конечни.

Член 57

Вишиот дисциплински суд при Владата односно второстепените дисциплински судови можат извонредно да побегнат од секој подреден им првостепен дисциплински суд дисциплински предмети и сачи да ги расправат, а можат по важни причини поделени дисциплински предмети да остават во надлежност на било кој дисциплински суд за кој што тие се второстепен дисциплински суд.

Кога Вишиот дисциплински суд при Владата односно второстепените дисциплински суд превземе надлежност за решавање на дисциплински предмети тогаш во тој случај тие решаваат во прв и последен степен.

Член 58

Дисциплинските судови имаат секретар, кој по можност треба да биде правник или искусен службеник. Него го одредува старешината на организационата единица при која што постои дисциплинскиот суд. Секретарот води записник на претресите при судот.

Член 59

Функцијата на претседателот и на членовите на дисциплински суд како и на нивните заменици трае една година.

Претседателот и членовите на дисциплински суд како и нивните заменици во вршењето на својата должност се независни и судат по законот.

Претседателот и членовите на дисциплински суд и нивните заменици при стапувањето на должност полагаат заклетва по прописите што важат за судиите од редовните судови.

Заклетвата се полага пред старешината односно органот надлежен за нивното именување, но овој може да одреди заклетвата да се положи пред старешината на организационата единица при која што е дисциплинскиот суд.

Член 60

Старешината односно органот кој што именува членови на дисциплински суд одредува при секој првостепен дисциплински суд еден или повеќе дисциплински обвинители измеѓу државните службеници и това по правило од редот на оние кои што служат во организационата единица при која што е судот. Во случај да се при дисциплински суд одредени повеќе дисциплински обвинители, старешината на организационата единица односно извршниот одбор на народните одбори при кои што постои дисциплинскиот суд одредува за секој поедин случај кој од дисциплинскиот суд одредува за секој поедин случај кој од дисциплинските обвинители ќе го застапува обвинителниот акт. Назначениот старешина може ова овластение да го пренесе на своите помошници, на потпретседателите, на секретарите или на други надолжно подготвени му старешини, а извршниот одбор може тоа овластение да го пренесе на претседателот, потпретседателот, секретарот и повеленикот како и на старешините на подрачните установи и претпријатија за оние службеници кои што им се поподведени.

Дисциплинскиот обвинител при заедничките дисциплински суд образуван по став 2 на чл. 50 и по чл. 56 од овој закон споразумно го одредуваат заинтересованите органи.

Функцијата на дисциплинскиот обвинител трае една година.

Член 61

Секој обвинен службеник може да земе бранител.

Член 61а

Во случај на преместување или назначување на друга должност за службеникот кој што стои некакво дисциплинско престапение останува надлежен дисциплинскиот суд на организационата единица во која што бил службеникот до преместувањето односно назначувањето.

Кога извршителите на дисциплинско престапение се службеници од различни организациони единици за сите обвинени службеници ќе биде надлежен оној дисциплински суд што е по нивг рангосок, а ако се во прашање судови од исти ранг тогаш оној дисциплински суд кој што прв ја започнал постапката или што ќе биде делегиран.

Ако службеник од една организациона единица стои некакво дисциплинско престапение во друга организациона единица тогаш ќе биде надлежен дисциплинскиот суд при онаа организациона единица при што службеник е тој.

Ако службеник од една организациона единица е поделен на работата во друга организациона единица пак стои некакво дисциплинско престапение во таа друга единица ќе биде надлежен дисциплинскиот суд при таа друга организациона единица.

Во случај назначување на назначителство, уставно или потпочинство за службеник кој што стои некакво дисциплинско престапение во функцијата организациона единица ќе биде надлежен дисциплинскиот суд при онаа организациона единица која што го превзела тој службеник.

Против службеникот ќе се води дисциплинска постапка и после престапото на службата за престапение што го стои додека бил во служба, со това да правосилната пресуда ќе се запише во службеничкиот лист на осудениот службеник.

Член 61б

Вишиот дисциплински суд при Владата односно второстепените дисциплински судови ги решаваат сукобите на надлежност меѓу подредените повостепени дисциплински судови, а во сите други случаи сукобите на надлежност меѓу дисциплинските судови ги решава Вишиот дисциплински суд при Владата.

Член 61в

Против сите правосилни одлуки на дисциплинските судови е допуштено барање за заштита на законитоста.

Покрај јавниот обвинител барање за заштита на законитоста има право да подигне и Секретарот за персонална служба на Владата.

По барање за заштита на законитоста решава:

1) второстепените дисциплински суд — ако барањето за заштита на законитоста е поднесено против правосилни одлуки на дисциплински судови од прв степен;

2) Вишиот дисциплински суд при Владата — ако барањето за заштита на законитоста е поднесено против правосилни одлуки на второстепен дисциплински суд, како и против правосилни одлуки на дисциплинскиот суд при Президиумот на Народното собрание;

3) Владата — ако барањето за заштита на законитоста е поднесено против правосилни одлуки на Вишиот дисциплински суд на Владата.

Барањето за заштита на законитоста може да се поднесе по смен од шест месеци од денот на правосилноста на одлуката.

Член 62

Дисциплинскиот обвинител ја назначува дисциплинската постапка на основанието на писмен и образложен предлог од надлежниот старешина, јавен обвинител или орган на општата државна контрола.

Решавајќи по такво барање дисциплинскиот суд или истражување или против него да се подигне дисциплинска истражување или против него да се подигне дисциплинска оптужница или да постапката за дисциплинска постапка против него.

Член 63

Кога дисциплинскиот суд реши да се отвори дисциплинско истражување ќе одреди и истражник кој што ќе води истражувањето според прописите на Законот за кривичната постапка. Против одлука на отварање на дисциплинско истражување нема место на жалба.

Ако дисциплинскиот суд најде дека делото на обвинениот е и кривично дело ќе достави пријав на надлежниот јавен обвинител, ќе го известат за тоа непосредниот старешина на службеникот на след това ќе одлучат да ли против службеникот ќе се продолжи дисциплинската постапка паралелно со кривичната или ќе ја одложи до окончателната одлука на редовниот суд.

Кога дисциплинскиот истражник ќе го заврши истражувањето ќе ги достави сите акта на дисциплинскиот суд и овој ќе постапи или откако против службеникот може да се подигне оптужница или дека нема место за понатамошна дисциплинска постапка.

Ако дисциплинскиот суд реши да се подигне оптужница против службеникот ќе му ги достави сите документи на дисциплинскиот обвинител за да подигне оптужница. Против одлуката со која се одлучува тоа, како и против оптужницата нема право на жалба.

Кога дисциплинскиот суд реши дека нема место за дисциплинска постапка одлуката за тоа ќе ја достави на непосредниот старешина и на надлежниот дисциплински обвинител, а ќе ја достави на непосредниот старешина и на надлежниот дисциплински обвинител.

Член 64

Претресот пред второстепениот дисциплински суд е устен и јавен освен во случај кога интересите на службата или државните интерес или некои други оправдани причини налагаат претресот да се одржи за таен.

Да ли пред второстепениот дисциплински суд односно пред првиот дисциплински суд претресот ќе биде устен и јавен или не за тоа ќе одлучува самиот суд според природата на случајот.

Против одлуките по првиот и вториот став на овој член нема право на жалба.

Член 65

Со пресудата на дисциплинскиот суд обвинениот или се прогласува за виновен и казни за дисциплинско претставление или се ослободува од одговорност како невин.

Ако дисциплинскиот суд најде дека дејството на службеникот е неуредност ќе го казни за неуредност.

Со пресудата службеникот ќе се осуди и на плаќање за трошоците на дисциплинската постапка, а ако е ослободен од одговорност трошоците ги сноси државата.

Член 66

Против пресудата и одлуката на првостепениот дисциплински суд, доколку овој закон инаку не одредува, службеникот и дисциплинскиот обвинител можат да изјават жалба до надлежниот второстепен дисциплински суд во рок од 15 дена од денот на приемот на пресудата односно одлуката.

Жалба по првостепениот став можат да поднесат и синдикатите или организации.

Член 67

Дисциплинскиот обвинител и осудениот службеник можат против правосилна пресуда да бараат обнова на дисциплинската постапка под условите на Законот за кривичната постапка.

Обнова на дисциплинската постапка може да бара и синдикатите или организации, како и старешината односно органот на службеникот.

Обновата пресуда се доставува на надлежниот старешина на обвинител службеник на да се направат запознати со службеникот лист.

Правото на извршението на дисциплински казни застарува за две години од денот на правосилноста на пресудата.

За прекинет на застарувањето на извршувањето на дисциплински казни важат слично начелата на Кривичниот законик (Оштет дел).

Член 68

За дисциплинската одговорност на судите и народните судии важат посебни прописи.

Член 69

Владата може со уредба да пропише посебни одредби на дисциплинската одговорност на службениците од поединиот струки, звања или гранки на државната управа.

Член 70

Во поглед на дисциплинската постапка доколку со овој закон не е илук предвидено скотко ќе се прилагодат начелата на Законот на кривичната постапка.

Сино предмети на дисциплинската постапка се сметаат за браќа.

Во дисциплинската постапка не се плаќаат никакви такси.

Б) МАТЕРИЈАЛНА ОДГОВОРНОСТ

Член 70

Службеникот кој што при вршењето на својата службена должност и' стори на државата материјална штета одговара лично за оваа штета по начелата на граѓанското право.

Член 70а

Ако службеникот во врска со дисциплинско престапение и' стори на државата материјална штета дисциплинскиот суд со пресуда ќе го осуди и на плаќање накнада на штетата.

Против пресудата на дисциплинскиот суд за накнада на штета службеникот може да се жали до второстепениот дисциплински суд во рок од 15 дена, а против пресудата на овој суд може да се подигне тужба до надлежниот окружен суд како трудов суд во рок од 30 дена.

Ако висината на штетата не може веднага на се утврди или ако со раскривањето за штета би се спречавал брзиот тек на дисциплинската постапка, дисциплинскиот суд ќе ја заврши постапката по дисциплинската вина и ќе го достави предметот до надлежниот старешина односно орган на понатамошна постапка за накнада на штетата.

Член 71

Решение за накнада на штета донесува органот односно старешината на дисциплинскиот суд кој што може да донесе решение за донесување на овие решенија да го пренесе на подредените му органи односно старешини за штети што ме го преминуваат износот од 2.000 динари.

Против решението за накнада на штета службеникот може да се жали до непосредно високот орган односно старешина во рок од 15 дена против чие решение има место на тужба во рок од 30 дена до надлежниот окружен суд како трудов суд.

Член 72

По оправдани причини службеникот може да биде ослободен од плаќање на штета во целост или во еден дел. Решение за тоа донесува надлежниот член на Владата, претседателот на комитетот односно комисија на Владата, генералниот секретар на Владата и секретарот за персонална служба на Владата како и старешините на установи на Владата кои што секретариите и старешините на подредените организациони единици да ги донесуваат овие решенија за штети што не го преминуваат износот од 1.000 динари. За службениците на народните одбори тие решенија ги донесува извршниот одбор кој може да го овласти претседателот, потпретседателот, секретарот и довереникот да донесуваат такви решенија за штети што не ги преминуваат износот од 1.000 динари во поглед на службениците кои што им се подредени. Во месните народни одбори без извршен одбор овие решенија ги донесува народниот одбор кој што може да го овласти претседателот и секретарот да донесуваат такви решенија за штети што не го преминуваат износот од 1.000 динари.

Решение за накнада на штетата како и за ослободување од плаќање на штета за службениците на Народното собрание односно неговите Президиум донесуваат Претседателот или Секретарот на Народното собрание, односно секретарот

на Президиумот на Народното собрание односно старешината кого тој ќе го овласти. Против решението за маклада на штета службеникот има право на жалба по став 2 од чл. 71 на овој закон до Административниот одбор на Народното собрание односно до Претседателството на Президиумот на Народното собрание.

Член 73

Владата може со уредба да пропишува посебни одредби на материјалната одговорност према државата на службениците на поедините струки, звања или граници на државната управа.

VII. ОТСТРАНУВАЊЕ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ ОД ДОЛЖНОСТ

Член 74

Службеникот мора да се отстрани (суспендира) од должност ако е ставен во притвор или истражен затвор или под оптужба аз тешко кривично дело.

Решението за отстранување го донесува непосредниот или вишиот старешина, а за службениците во народниот одбор претседателот, потпретседателот, секретарот и коверетиот и тоа за службениците што им се непосредно подредени, а во месниот народен одбор претседателот на одборот. Службеникот нема право на жалба против овој решение.

Пред конечната одлука на судот односно на државниот орган, надлежниот старешина не смее да ја сине суспензијата, а по донесувањето на оваа одлука може да ја продолжи ако би постоеле причини за поватамошна суспензија по чл. 75 од овој закон.

Член 75

Службеникот може да биде отстранет од должност ако против него е поведена кривична или дисциплинска постапка или неговото дисциплинско престапение е такво да биде штетно по интересите на службата да остана на должност и пенатамо.

Решението за отстранување од должност го донесува старешината или надлежниот контролен орган, кон што се дојат оваа решение веднага да ја достават на надлежниот орган односно старешина.

Овој орган односно старешина може да го оснажи или поништи отстранувањето од должност. Против решението на овој старешина односно орган дисциплинскиот обвинител, контролниот орган и службеникот можат да изјават жалба во рок од 8 дена до надлежниот првостепен дисциплински суд. Решението на дисциплинскиот суд по оваа жалба е конечно.

Член 76

За време на отстранувањето од должност по чл. 74 и 75 од овој закон на службеникот почнувајќи од првиот ден на идниот месец по донесувањето на решението за отстранување му се исплатува една третина од чистите припадности. Ако суспендираниот службеник има семејства на издржување му се исплатува полатица од чистите припадности со додатокот на децата.

За симнување на сумаија по чл. 74 и 75 од овој закон мора да се донесе решение, и исплатата на делите припадности тече од денот на станувањето на должност по донесувањето на тоа решение.

На службеникот му се враќаат обуставените припадности по укидувањето на отстранувањето во случај ако со правосилна одлука на судот биде ослободен или ако со решение на надлежниот државен орган биде пуштен од притвор или истражен затвор, или кривичната односно дисциплинската постапка против него биде обуставена, како и во случај ако вишиот старешина или дисциплинскиот суд решавајќи согласно чл. 75 од овој закон донесат одлука со која се поништи решението за отстранување.

За времето додека службеникот издржува казна лишеније од слобода припадностите не му припаѓаат.

На службеникот осуден на казна поправителна работа припадностите не му припаѓаат додека ја издржува казната ако издржувањето на истата по самата своја природа го спречува едновременото вршење на службените должности.

Доколку со посебни прописи не се одреди нешто друго за отстранувањето на судите од должност важат одредбите на овој закон.

VIII. ПРЕСТАНОК НА СЛУЖБЕНИЧКИОТ ОДНОС

Член 77

Престанок на службата поради отказ настапува кога државната или службеничката ја откажува службата.

Отказ од страна на државата врши старешината односно органот надлежен за назначување на сопствен начин или по предлог на непосредниот старешина.

Отказот може да се врши само на првиот ден на месецот, а ако биде извршен во друг ден тогаш отказниот срок ќе почне да тече од првиот ден на наредниот месец.

Разрешувањето од должност го врши непосредниот старешина односно орган.

Кога службеникот ја откаже службата непосредниот старешина а во народен одбор претседателот, потпретседателот, секретарот и поверениците можат по негова молба да го разрешат од должност службеникот кој што им е непосредно подреден и пред истекот на отказниот срок ако това го возволува интересот на службата. Во таков случај на службеникот му течат припадностите до крајот на месецот во кој шт е разрешен.

Исто така кога државата ја откаже службата непосредно надлежниот старешина и во народен одбор претседателот, потпретседателот, секретарот и поверениците можат да го разрешат од должност службеникот кој што им е непосредно подреден и пред истекот на отказниот срок ако това е во интерес на службата по на службеникот му припаѓаат припадностите до крајот на смотот.

Разрешувањето од должност во месните народни одбори го врши секретарот на одборот.

Разрешувањето од должност мора да се изврши најдоцна последниот ден на отказниот срок.

Службеникот не може да ја откаже службата ако е под дисциплинска истрага или во материјална обирска спрема државата.

За време на естастување поради болест односно за лекување и здравствено опоравување (член 31 од овој закон) на службеникот не може да му се откаже службата, а на трудна службеничка и шест недели пред и шест недели след пороѓајот.

Член 78

Персоналната комисија предвидена во чл. 63а на Сојузниот Закон за државните службеници се образуваат при Претседателството на Владата, министерствата, комитетите, комисиите и другите установи на Владата, и при извршните одбори на градските и околиските народни одбори.

Персоналната комисија при Претседателството на Владата, министерствата, комитетите, комисиите и установите на Владата ја сочинуваат: еден претставител на Претседателството на Владата, министерствата, комитетите, комисијата односно установата на Владата и еден претставител на соодветната синдикална организација. Персоналната комисија при извршните одбори ја сочинуваат по еден член на извршниот одбор на околискиот односно градскиот народен одбор, еден службеник нај ната работи на персоналните ствари и еден претставител на соодветната синдикална организација.

Персоналните комисији при Претседателството на Владата, министерствата, комитетите, комисиите и другите установи на Владата и при извршните одбори на околиските и градските народни одбори решаваат за отстранување на службениците на организационите единици при кои што вестојат и за откажување на службениците на околиските штеки органи на државната управа.

Владата може да образува независна персонална комисија при Секретаријатот на персонална служба на Владата која што ја сочинуваат Секретарот на персонална служба на Владата и неговинот помошник, раководителот на персоналната служба на однесниот ресор, орган или установка на Владата и еден претставител на Градскиот одбор на Единствена синдикална на Македоније. Оваа комисија може да земе од персоналните комисији независни случаи на отказ и сама да ја расправи, или во одредени случаи или егзигедна повреда на прописите за отказ и на времето на службеникот отказот да го поништи.

Член 79

По силата на Законот службата претставува:

- 1) кога службеникот го загуба државјанството на ФНРЈ или избирачкото право;
- 2) (набрнато се член 88 Законот за изменувањето и дополнувањето на Законот за државните службеници на Народна Република Македонија);
- 3) кога службеникот вал казни водател при станувањето во државна служба;
- 4) кога службеникот се суди по пресуда биде осуден на казна лишеније од слобода поделта од шест месеци;
- 5) кога службеникот постои диваностмесечно непрекинато болување биде огласен од страна на државна комисија на неспособен за вршење на службата најмалку уште за наметнати 12 месеци, поредну го објавено од Министерат на трудот овој рок не биде продолжен уште за извршено време;
- 6) кога службеникот станува тешко или душевно неспособен за вршење на службата;

7) га службеникот наврши пределна возраст одредена по прописи за неговата струка; и

8) кога службеникот биде викнат на отслужување обавезниот срок во кадарот.

Кога службата престанува по точка 1,3,4 и 8 службеникот нема право на отпремнина.

Службеникот на кого службата му престане по други точки има право на отпремнина доколку не ги исполнува условите за пензија. За висината на отпремнината и за одредување на времето кое што се смета за отпремнина важат сходно прописите од став 1 и 2 на чл. 44 и чл. 44а од сојузниот Закон за државните службеници.

(Став 4 и 5 избришани со чл. 68 од Законот за изменување и дополнување на Законот за државните службеници на Народна Република Македонија.).

Член 79

По пресуда на редовен суд службата престанува кога службеникот биде осуден на казна што повлекува губиток на државна служба или самата казна се состои во губиток на службата.

По пресуда на дисциплинскиот суд служба а престанува кога службеникот биде осуден на казна губиток на служба предвидена во точка 4 и 5 од чл. 42 на овој закон.

Член 80

Ако службата престане поради губиток на избирачкото право службеникот може да се врати во служба ако това право му биде вратено.

Ако службата престанала по точка 8 од чл. 7^о на овој закон службеникот по отслужувањето на обавезниот воен срок може да се врати во поранешната служба.

Член 81

За секој престанок на службата макар по кој основ да настапил надлежниот старешина односно орган мора да донесе решение во кое покрај другото има да се утврди и денот на престанокот на службата. Решението мора да се донесе во текот на месецот во кој што настапил тој основ односно причината за престанокот на службата а најдалеку во срок од еден месец од настапувањето на тој основ односно тај ја причина.

При отказ престанокот на службата настапува по истекот на последниот ден од отказниот срок, доколку службеникот биде на должност до крајот на рокот.

Престанокот на службата по чл. 78 настапува во случај на точка 1 со денот на губитокот на државјанството односно избирачкото право, во случај на точка 3 со денот кога биде донесено решението за престанок на службата, во случај на точка 4 со денот на правосилноста на судската пресуда, а во другите случаи со денот кога е донесено решението за престанок на службата.

Престанокот на служба по пресуда на редовен или дисциплински суд настапува со денот на правосилноста на пресудата. Против решението на надлежниот старешина односно орган со кое што се утврдува овој престанок службеникот нема право на жалба.

После престанокот на службата службеникот не може сам да ја напушти должноста но мора да биде надлежно разрешен. Во случај на престанок на службата по пресуда од редовен или дисциплински суд службеникот мора да биде разрешен веднага штом пристигне обавестението за правосилноста на пресудата. Ако службеникот не е на должност а нема можност по редовен пат да биде разрешен денот кога на неговиот непосреден старешина му пристигне обавестението за престанокот на службата се зема како ден на разрешувањето. Во случаите на престанок на службата по точка 1 од чл. 78 на овој закон како ден на разрешување се смета денот на губитокот на државјанството односно избирачкото право. Ако во рокот што е означен во став 1 од овој член не се донесе решение за престанок на службата како ден на разрешувањето се смета последниот ден од тој срок. По оправдани причини особено кај службеници кои што предаваат багажа и инвентар или полагаат сметка, старешината односно органот што го донел решението за престанок на службата може рокот за разрешување да го продолжи уште до еден месец.

Право на пензија односно има службеникот, освен во случај од став 6 на чл. 77 од овој закон, до когајот на неговот во кој што е разрешен или во кој што се смета да е разрешен, односно во кој што умрел.

Член 82

Службеникот чие звање се укине или се укине организационата единица во која служи може стапешината на виста организационата единица или органот односно старешина

ната надлежен за назначување да го распореди во друго соодветно звање односно да го назначи во друга организациона единица според неговата стручна спрема и способност, или да го откаже служба според прописите на овој закон.

IX ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 83

Со посебни прописи Владата ќе го одреди положението на претседателите и членовите на комитети односно комисији на Владата.

Член 83а

Додека да се донесат посебни прописи за дисциплинската и материјалната одговорност на работниците на работа во државните задлешта и установи ќе се прилагаат сходно прописите на овој закон за дисциплинската и материјалната одговорност.

Член 84

Одредбите на член 20 точка 6 и 7 од овој закон важат само ако пресудите се донесени од народните судови и другите народни власти след 6 април 1941 година. Во однос на другите пресуди секој поединечен случај посебно ќе се извиди при стапувањето на служба и по претходно изслушување на надлежниот јавен обвинител ќе се донесе решение да ли службеникот може поново да се прими на служба.

Член 85

Владата се овластува да донесува потребни уредби и други прописи за спроведување во живот на овој закон.

Член 86

Се овластува Президиумот на Народното собрание врз основа на овој закон да издаде пречистен текст на Законот за државните службеници на Народна Република Македонија.

Член 87

Овој закон влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 1993, 17 декември 1948 година, Скопје

ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Секретар,
Крсте Црвенковски с. р.

Претседател,
Богоја Фотев с. р.

276

Врз основа чл. 1 од Законот за овластување Владата на Народна Република Македонија за донесување уредби по прашањата од народното стопанство и обновата на земјата, а по предлог на Министерот за просвета, Владата на Народна Република Македонија ја донесува следната

УРЕДБА

ЗА НАРОДНИ ТЕАТРИ

Со цел да се подигне општото културно ниво на нашиот народ и да би можеле културните придобивки да станат достапни на широките работни маси, во градовите и поголемите населени места ќе се осниваат народни театри по прописите на оваа уредба.

Член 2

Народните театри ги осниваат градските односно околските народни одбори во границите на расположивите средства и можности, а во рамките на нивната надлежност.

Член 3

На чело на секој народен театар стои директор, а административно-сметководната работа ја врши секретарот на театарот. Обата ги назначува извршниот одбор на градскиот односно околскиот народен одбор што го основал театарот, по претходна согласност на Министерот за просвета.

Уметничкиот и другиот технички персонал на секој народен театар го назначува извршниот одбор на народниот одбор што го основал театарот, по предлог на директорот на театарот.

Член 4

Работата на народните театри стои под општ надзор на Министерството за просвета, а се регулира со напатствијата и правилник што ги пропишува Министерот за просвета.

Член 5

Секој народен театар има своја претсметка на приходите и расходите во составот на буџетот на народниот одбор што го основал театарот.

Член 6

Наредбодател за извршување на претсметката на приходите и расходите е директорот на театарот.

Член 7

Се овластува Министерот за просвета да издава посебни прописи за организацијата и работата на народни театри, како и напатствијата за спроведување на оваа уредба.

Член 8

Оваа уредба влегува во сила од денот на објавувањето во "Службен весник на Народна Република Македонија".
Бр. 15327, 4 декември 1948 год. Скопје

Претседател
на Владата на НР. Македонија
Л. Колишевски с. р.

Министер
за просвета
Д. Мире с. р.

277

Врз основа на чл. 79 ст. II од Уставот на Народна Република Македонија, а по предлог на Министерот на индустријата и рударството, Владата на Народна Република Македонија ја донесува следната

УРЕДБА

ЗА ОСНИВАЊЕ НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ РУДАРСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИНДУСТРИЈАТА И РУДАРСТВОТО НА Н. Р. МАКЕДОНИЈА.

Чл. 1

Во Министерството на индустријата и рударството на Народна Република Македонија се оснива Главна дирекција на републиканските рударски претпријатија, како административен-оперативен пакочолител на рударските претпријатија од републиканско значење.

Чл. 2

Одредбите од Уредбата за оснивање на главни дирекции на Министерството на индустријата и рударството на Народна Република Македонија од 25 февруари 1947 год. (Службен весник на НРМ, бр. 12/47) ќе се применуваат и на Главната дирекција на републиканските рударски претпријатија.

Чл. 3

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Народна Република Македонија".
Бр. 15328, 4 декември 1948 год., Скопје

Претседател
на Владата на НРМ
Л. Колишевски с. р.

Министер
за индустрија и рударство
Бл. Попов с. р.

278

Врз основа на чл. 79 ст. II од Уставот на Народна Република Македонија, а по предлог на Министерот за индустрија и рударство, Владата на Народна Република Македонија ја донесува следната

УРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА ОСНИВАЊЕ НА ГЛАВНИ ДИРЕКЦИИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИНДУСТРИЈАТА И РУДАРСТВОТО НА Н. Р. МАКЕДОНИЈА.

Чл. 1

Во чл. 1 точ. 2 од Уредбата за оснивање на главни дирекции на Министерството на индустријата и рударството на НР. Македонија, после думите: "главна дирекција на

републиканската хемиска" се додават думите и "и графичка" така да оваа точна гласи: Главна дирекција на републиканската хемиска и графичка индустрија.

Чл. 2

Оваа Уредба влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Народна Република Македонија".
Бр. 15329, 4 декември 1948 год. Скопје

Претседател на Владата
Л. Колишевски с. р.

Министер
за индустрија и рударство
Инж. Г. Василев с. р.

279

Со цел да се обезбеди исхраната на добитокот со фураж а по укажаната потреба, издавам следна

НАРЕДБА

ЗА ОТКУПНИ (ИНТЕРНИ) ПЕНИ НА СЕНОТО И СЛАМАТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I.

Државни и затружни откупни претпријатија на подрачјето на Народна Република Македонија ќе откупуват сено и слама од производителите по следните откупни (интерни) цени и тоа:

1) Сено

а) Во околините: скопска, битолска, прилепска, тетовска, кумановска, струмичка, гевгелиска, титов-велешка, кошанска, кватарска и кичевска по цена до 5,5 дин. за 1 кгр.

б) Во околините: беровска, светиниколска, титовска, радовишка, ресенска, охридска, струшка, паево-сежска, бродска, дебарска, демир-хисарска, голема петровска, криво-паланечка, кратовска, кочевска и гостиварска по цена до 2,5 дин. за 1 кгр.

в) Во Маврово по цена до 3,5 дин. за 1 кгр.

2) Слама

по цена до 2,5 дин. за 1 кгр.

II.

Предните цени се подразбираат франко откупен пункт на откупно претпријатие.

III.

Со оваа наредба престануваат да важат сите поранешни цени на сено и сламата.

IV.

Оваа наредба влегува во сила веднаш.

Бр. 20571 од 16 XII 1948 год., Скопје.

Министер
за трговија и снабдување на НРМ,
К. Миљовски, с. р.

280

Со цел да се што поправилно и на време спроведе пописот на средствата и нивните извори кај претпријатијата на подрачјето на Народна Република Македонија, а во врска со напатствието на Министерството на финансите на ФНРЈ за попис — инвентарисање на средствата и нивните извори кај државните стопански претпријатија на денот 31 декември 1948 год. ("Службен лист на ФНРЈ" бр. 104/48), издавам следна

НАРЕДБА

ЗА ПОПИС — ИНВЕНТАРИСАЊЕ НА СРЕДСТВАТА И НИВНИТЕ ИЗВОРИ КАЈ ДРЖАВНИТЕ И ЗАДРУЖНИТЕ ТРГОВСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ТРГОВСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОДРАЧЈЕТО НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1) Сите државни и задружни трговски претпријатија, како и трговските претпријатија на општествените организации од малопродавачката трговска мрежа на непрехранбени артикли — да извршат попис — инвентарисање на средствата и нивните извори во време од 26 до 31 декември 1948 год.

2) Сите претпријатија именати под 1, а кои се вклучени во продажба на прехранбени артикли, да извршат попис — инвентарисање на средствата и нивните извори во време од 28 до 31 декември 1948 год.

3) Сите селски набавно-продајни задруги да извршат попис — инвентарисање на средствата и нивните извори во време од 28 до 31 декември 1948 год.

4) Сите народни магазини да извршат попис на основните средства и нивните извори во време од 26 до 31 декември 1948 год.

5) Одделот железарија на Трговското стовариште во Скопје да изврши попис — инвентарисање на основните средства и нивните извори во време од 18 до 31 декември 1948 год.

6) Одделот колонијал на Трговското стовариште во Скопје да изврши попис — инвентарисање на средствата и нивните извори во време од 25 до 31 декември 1948 год.

7) Одделот текстил на Трговското стовариште во Скопје да изврши попис — инвентарисање на средствата и нивните извори во време од 24 до 31 декември 1948 год.

8) Претпријатието за откуп и промет со стока и сточни производи "СТОЧАР" да изврши попис — инвентарисање на средствата и нивните извори во време од 28 до 31 декември 1948 год.

9) Претпријатието за откуп и промет со индустриски култури "СТОКОПРОМЕТ" да изврши попис — инвентарисање на средствата и нивните извори во време од 25 до 31 декември 1948 год.

10) Претпријатието за откуп и промет со житарици и фураж "ЗЕМПРОМЕТ" да изврши попис на средствата и нивните извори во време од 25 до 31 декември 1948 год.

11) Околските односно градските народни одбори за претпријатијата од локално значење можат во рамките на напред наведените срокови да определат други срокови преку локалните прилики.

Бр. 20572 од 10 декември 1948 год., Скопје.

Министер за трговија и снабдување,
К. Миљовски, с. р.

28

Согласно Решението на Владата на Народна Република Македонија за опфаќање на деца кои што подлежат на задолжително школување во основните училишта ("Службен весник на Народна Република Македонија" бр. 37/48) а со неа да се учители од селата правилно и навремено снабдат со прехранбени артикли, текстил, обувки и др. а кои и да се премакнат сите неправилности во снабдувањето на истите со поменатите артикли, издавам следна

НАРЕДБА

1. — Да се по секое седиште на околината на подрачјето на Народна Република Македонија определи една од продавниците на околскиот задружен постов ("ОКООПС"), која ќе ги снабдува учителите од селата со прехранбени артикли од обезбеденото снабдување и други артикли кои ќе се отпуштаат за потребите на учителите од селата.

2. — Исто така во секое поменато седиште да се определи една од продавниците на околскиот задружен постов ("ОКООПС") која ќе ги снабдува учителите од селата со текстил и обувки од обезбедено снабдување и други артикли кои ќе се отпуштаат за потребите на учителите од селата, а која продавница ќе има добар асортиман на стоки.

Исто така, учителите од селата и членовите на нивните фамилии, кои живеат со нив во заедница во селото, со своите индустриски потрошачки карти имаат право да се снабдуваат со текстил и кондури освен во напред споменатите продавници, и во останалите продавници во седиштето на околината (продавници на околски и градски народни претпријатија), доколку еи имамата околина снабдувањето со текстил и обувки се врши од индустриски потрошачки карти.

3. — Поверенствата за трговија и снабдување навремено ќе обезбедат за учителите од селата потрошачки карти за прехранбени и индустриски артикли, така да истите карти до 1-ви во месецот бидат раздадени на истите.

4. — Месечните дојди на прехранбените артикли да бидат на време во во определените висини диспонирали на горе поменатите продавници и обезбедени на учителите од селата през целиот месец и ако истите во 1-ви во месецот не стигнат да ги подигнат.

Исто така, да се за потребите на учителите од селата обезбедат одвоените потреби во текстил и обувки, преку горе споменатата продавница за текстил и обувки, а преку односниот број на индустриските карти за истите учители и добивените диспозиции, како и да се на време обезбедат и останалите артикли кои за истите учители се отпуштаат.

5. — За месеците декември 1948 год., јануари и февруари 1949 год. прехранбените артикли да сојузно снабдување, како: шеќер, мазнини, брашно и кафе да се обезбедат на учителите од селата и издадат за трите овие месеци во целост и одеднаш.

Исто така да им се обезбедат на време споменатите артикли и за идните месеци март, април итн. а во целост и без закаснување издават од 1-ви во месецот.

6. — Житариците да им се издаваат во брашно, а не во арно, и тоа во количини и однос определен од страна на ова Министерство. До колку околските народни одбори не располагаат со залики брашно, ќе ги задолжат околските задружни пословни сојузи ("ОКООПСИ") навремено да организираат мелени и осигурат брашно за учителите.

7. — Месните народни одбори преку земјоделските задруги ќе обезбедат редовно и секидневно снабдување на секој учител со по 1 литар млеко дневно, а на членовите на неговата фамилија по 1/2 литар млеко дневно, до колку истите живеат во заедница со него во селото.

8. — При издавање на зимница на населението (коминир, грав и друго) првенствено зимница ќе се издава на учителите од селото.

9. — На учителите од селата да им се обезбеди редовно снабдување со по 2 литри гас (истров) месечно.

10. — За подобрување на зимницата на учителите од селото да се издаде по 3 кг. макарони и по 3 кг. бело брашно, а по напатствијата на ова Министерство кои ќе се дадат на околските народни одбори.

Исто така, за подобрување на снабдувањето на учителите од селото со текстил и обувки, да се за потребите на истите отпуштаат 700 чифти зимски кондури 1000 крпи за лице (убруси) и 500 чаршафи кои да се издават по напатствијата кои ќе се издадат од страна на ова Министерство.

11. — Се задолжуваат поверениците за трговија и снабдување на околските народни одбори, ова наредба да ја спроведат веднаш во дело во својата околина, како и да водат стална контрола врху правилното дистрибуирање на истата. За сите неправилности и нередовности поверениците снесат лична одговорност.

12. — За преземените мерки, стореното и резултатите, поверениците за трговија и снабдување ќе ги известат ова Министерство — Управа за обезбедено снабдување — најдоцна до 25-XII-1948 год.

Бр. 20572 од 10 декември 1948 год., Скопје.

Министер
за трговија и снабдување на НРМ,
К. Миљовски, с. р.

28

Врз основа на чл. 10 во врска со чл. 16 од Уредбата на Владата на НР Македонија — за економско-комерцијалната струка, а во согласие со Претседателот на Владата на НР Македонија, ја издаваме следната

НАРЕДБА

ЗА УКИНУВАЊЕ НА ВЕКЕ УСТАНОВЕНАТА ПРИПРАВНИЧКА СЛУЖБА ЗА ЗВАЊЕТО КОМЕРЦИЈАЛИСТ И ВИШИ КОМЕРЦИЈАЛИСТ И ОДРЕДУВАЊЕ СТРУЧНА СПРЕМА ПОТРЕБНА ЗА ВРШЕЊЕ ЗВАЊАТА ПОМЛАД КОМЕРЦИЈАЛИСТ, КОМЕРЦИЈАЛИСТ И ВИШИ КОМЕРЦИЈАЛИСТ.

I.

Во Економско-комерцијалната струка се укинува приправничка служба за звањето комерцијалист и виши комерцијалист.

II.

Во чл. 2 од Уредбата за Економско-комерцијалната струка коловата 3 под Б се менува и гласи:

Стручна спрема потребна за вршење звањето:

- 1) Помлад ко- а) полна средна школа или некоја друга мерцијалист на нејзе рамна школа и поможен испит за звањето помлад комерцијалист;
- 6) претходна пракса и покажан успех во работното во звањето помлад комерцијалист.

ски помошник, курс и положен испит за звањето помлад комерцијалист.

- 2) Комерцијалист а) претходна пракса и покажан успех во работењето во звањето помлад комерцијалист и покажана способност за вршење работи на звањето комерцијалист;
- б) најмалку две години пракса во звањето стопански работодавтел, помажан, управител во работењето во тоа звање, курс и положен испит за звањето комерцијалист.
- 3) Виши комерцијалист а) повисока стручна или специјална спрема за комерцијални работи, која се добива со потребна пракса во звањето комерцијалист и положен стручен испит за звањето виши комерцијалист.

III.

Ова наредба влегува во сила со денот на објавувањето и во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 15.536 од 9-XI-1948 год. Скопје

Министер за трговија и снабдување на НРМ
Киро Милашевски с. р.

Претседател на Планска комисија
С. Ѓигов, с. р.

Согласен
Претседател на Владата
Л. Комнчевски с. р.

Врз основа точка VIII под 3 став 1 од Наредбата на Владата на Народна Република Македонија — за утврдување групи на пројавови и услуги за кои што не се одредуваат единствени цени со важност на цела територија на Народна Република Македонија односно откупни цени („Службен весник на НРМ“ бр. 5/47 год.) издавам следна

НАРЕДБА

ЗА ЕДИНСТВЕНИ ЦЕНИ ВО ПРОДАЖБА НА МАЛО НА ПШЕНИЦАТА, ЦАРЕВКАТА, 'РЖТА, ПЧЕНИЧНОТО И ЦАРЕВИЧНОТО БРАШНО И ГРИЗОТ НА ПОДРАЧЈЕТО НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I

Се определуваат следните единствени цени во продажба на мало на пченицата, царевката, 'ржта, пченичното брашно, 'рвично брашно и гризот на територијата на Народна Република Македонија и то:

1. Пшеницата за 100 мгр.	470 дин.
2. Царевка за 100 мгр.	425 дин.
3. 'рж за 100 мгр.	440 дин.
4. Пченично брашно за 100 мгр.	615 дин.
5. Царевично брашно за 100 мгр.	550 дин.
6. 'ржено брашно за 100 мгр.	617 дин.
7. 'Г брашно за 100 мгр.	1130 дин.
8. Пченичен гриз за 100 мгр.	1130 дин.
9. Царевичен гриз за 100 мгр.	660 дин.

II

Во горните цени вклучен е малопродажниот работ од 80 динира во 100 мгр.

III

Оваа наредба влегува во сила веднаш.

Бр. 18863, 27 XI 1948 год., Скопје

Мин. за трговија и снабдување,
М. Милашевски, с. р.

284

Врз основа на чл. 79 ст. 2 од Уставот на Народна Република Македонија, Владата на Народна Република Македонија во предлог од Претседателот на Контролната комисија на Народна Република Македонија, донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОСНИВАЊЕ НА КОНТРОЛНИ СЕКТОРИ, ОДДЕЛЕНИЈА ОДНОСНО ОТСЕЦИ ЗА РЕСОРНА КОНТРОЛА ВО МИНИСТЕРСТВАТА, КОМИТЕТИТЕ, КОМИСИИТЕ И УПРАВИТЕ НА ВЛАДАТА

1. Во сите министерства на Владата, музеи Министерството на социјалните грижи и Министерството на правосудството се оснива контролен сектор на чело со помошник министер.

2. Во состав на контролниот сектор влегуваат групи на државната контрола, ревизиона служба и инспекциски тела во молку ги има во ресорот, а имаат карактер на општа контрола.

3. Во Министерството на социјалните грижи и во Комитетот за надворешна трговија се осниваат одделенија за ресорна контрола, кои што му се непосредно одговорни на Министерот, односно на Претседателот на Комитетот. Во Министерството на правосудството и во Комисијата за кинематографија, се осниваат отсеци за ресорна контрола кои што му се непосредно одговорни на Министерот, односно на Претседателот на Комисијата.

4. Во другите комитети, комисији и управи на Владата, како и управите при Претседателството на Владата можат да се осниваат одделенија, односно отсеци за ресорна контрола во решенија од претседателот на комитетот или комисијата, односно од Генералниот секретар на Владата во согласност со Претседателот на Контролната комисија на Народна Република Македонија.

5. Внатрешната организација на секторите, одделенијата, односно отсеците за ресорна контрола ја пропишува надлежниот министер односно претседателот на комитет или комисија односно Генералниот секретар на Владата во согласност со претседателот на Контролната комисија на Народна Република Македонија.

6. Контролна комисија на Народна Република Македонија во рамките на својата надлежност, може на органите на ресорната контрола, во министерствата, комитетите комисиите и управите до им дава општи напатствија по прашањата за методот и организацијата на работењето. Покрај оваа Контролната комисија на Народна Република Македонија во рамките на својата надлежност може на органите во општодржавната контрола да им дава и поедини задачи од својата надлежност во согласност со надлежниот министер, односно претседателот на комитет или комисија, односно со Генералниот секретар на Владата.

Бр. 15344 — 4 XII 1948 год. Скопје.

Претседател
на Владата на НР Македонија,
Л. Комнчевски, с. р.

Претседател
на Контролната комисија,
В. Темелковски, с. р.

285

РЕШЕНИЕ

На Извршниот одбор на Околинскиот народен одбор во Гостивар за распишување избори за едно одборничко место на Месниот народен одбор во Гостивар.

На основание чл. 8 и 10 од Законот за избори на одборници за народни одбори, Извршниот одбор на Околинскиот народен одбор во Гостивар, донесе следното решение за распишување избори за едно одборничко место на Месниот народен одбор во Гостивар, околина гостиварска.

РЕШЕНИЕ

Се распишуваат избори за едно одборничко место на Месниот народен одбор во Гостивар, околина гостиварска.

Изборната единица носи број V и опфаќа подрачје на Нова-Маала до гр. Гостивар.

Изборите ќе се одржат на ден 2 јануари 1949 година.

Решено во Извршниот одбор на Околинскиот народен одбор во гр. Гостивар.

Бр. 15958 на ден 1 декември 1948 год.

286

Врз основа точка 1 став 4 од Решението на Владата на ФНРЈ за пониски единствени продавни цени на големо за житарици, брашно и гриз во економската 1948/49 год. со важност на целата територија на ФНРЈ ("Службен лист на ФНРЈ" бр. 76/48 год.) и член 6 став 2 од Уредбата на Владата на Народна Република Македонија за единствени цени ("Службен весник НРМ" бр. 5/47 год.) и по претходно овластување и согласие со Министерот за трговија и снабдување на ФНРЈ издавам следното

НАПАТСТВИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ (СТРУКТУРА) НА ПОНИСКИТЕ
ЕДИНСТВЕНИ ПРОДАВНИ ЦЕНИ НА ГОЛЕМО ЗА 'РЖ
ЈАЧМЕН, ОВЕС И 'РЖАНО БРАШНО ЗА ЕКОНОМСКАТА
1948/49 ГОД. НА ПОДРАЧЈЕТО НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

I.

Продавните цени на големо за 100 кгр. јачмен, овес, 'рж и 'ржано брашно формирани се од следните елементи:

	Јачмен,	Овес,	'рж
1. Откупна цена без премија за 100 кгр.	353	369	365
2. Просечна премија	50	60	60
3. Просечна откупна цена	403	429	425
4. Регрес	70	96	88
5. Обрачунска продавна цена	333	333	338
6. Маржа на откупот	27	27	27
7. Просечен подвозен став	20	20	20
8. Продавна цена на производителот	380	380	385
9. Просечен додатен став за покривање на зависните трошкови	—	—	15
10. Рабат на трговското претпријатие на големо	10	10	10

Продавна цена на големо Дин. 390 390 410

'Ржано брашно лин.

1. Цена за 100 кгр. 'рж франко истоварна гара на мелницата	385
2. Меларина	50
3. Врејност на 'ржта	435
4. 2% растур, 12% трнци по 1,44	17,28
5. Количина 6%	417,72
6. 100 кгр. 'ржено брашно	485,72
7. 6,6% данок на промет	32,06
	517,78
8. Уплата во полза на сметка регрес	4,22
	522,—
9. Амортизација на преките	9
10. Просечен додатен став за покривање на зависните трошкови кај мелењето	16
11. Просечен подвозен став на млиното	15
12. Продавна цена на производителот	562
13. Просечен додатен став за покривање зависните трошкови на мливото	15
14. Рабат на трговското претпријатие на големо	10
15. Продавна цена на големо за брашно	587

II.

Откупното претпријатие е должно да води одделна аналитичка "Сметка на просечни премии" (на синтетичкото konto 129) со цел за евидентирање на стварно платените договорни премии. На оваа сметка откупното претпријатие ги книжи на долговната страна платените износи на име на долговните премии, а на страната за барања означените просечни премии во точка I.

III.

Откупното претпријатие, со цел за одржување единствените цени кај јачменот, овесот и 'ржта, на висина на која

биле во економската 1947/48 год. има право на регрес во износите означени под точка I од ова напатствие, за секои 100 кгр. јачмен, овес и 'рж продадени или дадени во мелница за преработка.

Откупното претпријатие должно е да води одделна аналитичка "Сметка на регрес" (на синтетичкото konto 135) со цел за евидентирање стварните разлики во цената на која долговна страна го книжи одобрениот регресен став означен под точка I од ова напатствие за јачмен, овес и 'рж, а на страна за барање зголемувањето во цената на 'рженото брашно.

IV.

Откупното претпријатие е должно да испорачува 'ржта јачменот и овесот спрема диспозитите од надлежните органи франко истоварната станица на купувачот односно франко стовариштето на купувачот во смисла на прописите од ова напатствие.

V.

За покривање трошките за подвоз од својата товарна станица до истоварната станица на купувачот, откупното претпријатие засметува 20 динари за секои 100 кгр. испорачани јачмен, 'рж и овес (просечен подвозен став).

Откупното претпријатие е должно да води одделно субаналитичка "Сметка на просечниот подвоз на јачмен, овес и 'рж" (на синтетичкото konto 124) со цел за евидентирање на стварно платените износи на име трошките за подвоз до истоварната станица на купувачот. На оваа сметка откупното претпријатие ги книжи на долговната страна платените трошкови за подвоз (по тарифата) а на страна за барање одредениот просечен подвозен став.

VI.

За покривање зависните трошкови од истоварната станица на купувачот до неговото стовариште откупното претпријатие засметува 15 динари за секој 100 кгр. испорачана 'рж (просечен додатен став за покривање зависните трошкови кај 'ржта).

Индивидуалните зависни трошкови се одредуваат со одделни одредби во договорот за испорачка на 'ржта меѓу откупното претпријатие на големо и продавниците на големо кога се навоѓаат на територијата на Народна Република Македонија.

Ако случајно нема спогодба за висината на индивидуалните зависни трошкови, важат прописите од постоеќите тарифи за односните видови услуги што се појавуваат во рамките на зависните трошкови.

Кога откупното претпријатие и купувачот (трговското претпријатие на големо (се навоѓаат на територијата на Народна Република Македонија, тогаш откупното претпријатие му го одобрува на купувачот за покривање неговите зависни трошкови со договорот индивидуално одредениот износ на зависните трошкови.

VII.

Како испорачани количини се сметаат оние, што се званично утврдени при товарењето. До колку има објективни причини за званично мерење, важи работното мерење на кое присуствува претставник од месниот народен одбор.

Ако на истоварната станица односно складиштето на купувачот (кога не се испорачува стоката со железница или параход) се изврши званично или работно мерење (доколку има објективни пречки за званично мерење) и при тоа се установи разлика во тежина спрема мерењето при товаоението, откупното претпријатие е должно да признае до 1% на име нормални губитоци на житарици при транспорт во смисла на Наредбата за одредување норми за губитоци на стоката во трговскиот промет ("Службен лист на ФНРЈ" бр. 81/47 год.).

Откупното претпријатие е должно да води одделна евиденција на стварните губитоци на стоката при транспортот.

VIII.

Ако купувачот ја превзема 'ржта, јачменот или овесот на стовариштето откупното претпријатие има право на накнада на трошките во смисла на точка IV и VI од ова напатствие, а во границите што ги предвидува точка XXXII од Решението за рабатите и маржите за производите односно групи производи за кои се прописани единствени цени со важност на територијата на Народна Република Македонија (Службен весник на НРМ" бр. 26/48 год.).

IX.

За покривање трошките на продавање на трговското претпријатие на големо му припаѓа рабат од 10 дин. за секои 100 кгр. јачмен, овес, или 'рж. Овој рабат се покажува во фактурата како одбиток покрај одбитокот за накнада на

зависните трошкови од точка VI од ова напатствие.

Ако трговското претпријатие ја продава ржта, овесот и јачменот од стовариштето на откупното претпријатие не на трговското претпријатие не му припаѓа рабат. Износот на рабатот во овој случај откупното претпријатие ќе го одобри на сметката на регрес.

Исто така ако е купувачот на ржта, јачменот и овесот индустриско претпријатие или непосреден потрошач, рабатот нема да се одобрува а неговата вредност ќе се книжи во полза на сметката на регрес.

КАКО ЈА ФОРМИРА ОТКУПНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ПРОДАВНАТА ЦЕНА НА ЈАЧМЕНОТ ОВЕСОТ И РЖТА

X.

1. Кога во рамките на Народна Република Македонија се испорачува 'рж, јачмен и овес на трговско претпријатие на големо треба да се разликува:

а) кога откупното претпријатие испорачува на трговското претпријатие на големо чие седиште се наоѓа на територија на Народна Република Македонија ја засметува просечната откупна цена на јачменот и овесот од точка I од ова напатствие намалена за регресниот износ од точка I и на така добивената вредност и ја засметува републиканската откупна маржа од 27 дин. просечниот подвозен став кај јачменот и овесот од 20 дин. а одобрува на име одреден рабат на трговското претпријатие на големо износ од 10 дин. за секои 100 кгр. јачмен и овес.

Овие цени се подразбираат за испорачка франко истоварна станица на купувачот.

б) Кога откупното претпријатие испорачува 'рж на трговското претпријатие на големо чие седиште се наоѓа на територија на Народна Република Македонија ја засметува просечната откупна цена на 'ржта намалена за регресниот износ од точка I и на така добивената вредност ја засметува републиканската откупна маржа од 27 дин., просечниот подвозен став кај 'ржта од 20 дин. просечниот додатен став за покривање зависните трошкови кај 'ржта од 15 динари, а одобрува на име одреден рабат на трговското претпријатие на големо износ од 10 дин. за секои 100 кгр. 'рж.

Оваа цена се подразбира за испорачка франко стовариште на трговското претпријатие на големо.

2. Кога се испорачува 'рж, јачмен и овес вон од територијата од народната република на трговското претпријатие на големо треба да се разликува:

а) Кога откупното претпријатие испорачува јачмен и овес на трговското претпријатие на големо чие седиште се наоѓа на друга народна република ги засметува сите ставки наведени во став 1. од а) од ова точка освен одредениот рабат од 10 динари.

б) Кога откупното претпријатие испорачува 'рж на трговското претпријатие на големо чие седиште се наоѓа на територија на друга народна република, ги засметува сите ставки наведени во став 1 под б) од оваа точка освен просечниот додатен став за покривање зависните трошкови кај 'ржта од 15 динари а одобриот рабат на трговското претпријатие на големо од 10 динари за секои 100 динари.

Овие цени се подразбираат за испорачка франко истоварна станица на купувачот.

3. Кога откупното претпријатие предава 'рж на преработка во мелница продавната цена ја формира на начинот изложен во став 2 под б).

XI.

За покривање на зависните трошкови на 'ржта од истоварната станица на мелницата до нејзиното стовариште, така и зависните трошкови на мелницата до нејзината товарна станица откупното претпријатие засметува износ од 16 динари за секои 100 кгр. брашно (просечен додатен став за покривање зависните трошкови кај мелњето).

Откупното претпријатие е должно да води одделна субаналитичка „Сметка на зависни трошкови кај мелњето“ (во рамките на синтетичкото konto 124) со цел евидентирање стварно платените зависни трошкови од предниот став. На оваа сметка откупното претпријатие ги книжи на договорната страна стварно платените износи на зависни трошкови, а на страната за барање просечниот додатен став за покривање зависните трошкови кај мелњето.

Во случај да ги исплатува мелницата зависните трошкови на сметка на откупното претпријатие стварната висина на овие индивидуални зависни трошкови се утврдени со договор.

XII.

Откупното претпријатие е должно на мелницата на име трошкови за преработка (помеларина) да ѝ признае износ од 50 дин. за 100 кгр. измелена 'рж.

XIII.

Кога откупното претпријатие испорачува брашно во амбалажа (во вреќи) одкупувачот или мелницата, тогаш е должно да ѝ наплати износ од 2 динари за секои 100 кгр. брашно на име амортизација на еднократна употреба на амбалажот.

Доставувањето на амбалажот освен кога е сопственост на мелницата, како и враќањето на амбалажата, паѓа на терет на купувачот.

XIV.

За покривање на трошките за превоз на мелницата од товарната станица на мелницата до истоварната станица на купувачот (трговско претпријатие на големо) откупното претпријатие засметува износ од 15 динари за секои 100 кгр. испорачено брашно (просечен подвозен став на брашното).

Откупното претпријатие е должно да води одделна субаналитичка „Сметка на просечниот подвозен став на брашното“ (во рамките на синтетичкото konto 124) со цел за евидентирање на стварните трошкови за превоз.

На ова сметка откупното претпријатие ги книжи на договорната страна стварно платените трошкови за подвоз (тарифата), а на страната за барање одредениот просечен подвозен став на брашното.

XV.

За покривање зависните трошкови од истоварната станица на купувачот (трговско претпријатие на големо) до неговото стовариште откупното претпријатие засметува 15 динари за секои 100 кгр. испорачено брашно (просечен додатен став за покривање зависните трошкови кај брашното).

Висината на зависните трошкови на трговското претпријатие се одредува со одделна одредба во договорот за испорачка на брашно меѓу откупното претпријатие и купувачот, но се подразбираат овие на територија на Народна Република Македонија.

За случај да нема спогодба за висината на индивидуалните трошкови, важат прописите на постоечките тарифи за евидентирање трошкови што се појавуваат во рамките на зависните трошкови.

Кога откупното претпријатие и купувачот (трговско претпријатие на големо) се наоѓаат на територија на Народна Република Македонија, тогаш откупното претпријатие му го одобрува на купувачот за покривање неговите зависни трошкови со договорот индивидуално одредениот износ на зависните трошкови.

Откупното претпријатие должно е да води одделна субаналитичка „Сметка на просечните зависни трошкови кај брашното“ (во рамките на синтетичкото konto 124) со цел за евидентирање на стварните износи на зависните трошкови. Сметката на зависните трошкови одговори на зависните трошкови кај брашното.

XVI.

За покривање на трошкови на продавањето на трговското претпријатие на големо му припаѓа рабат од 10 динари за секои 100 кгр. брашно.

XVII.

Кога се појавува купувач на брашно фурна, треба да се разликува:

а) Случај кога се наоѓа фурната во истото место или е оддалечена од стовариштето на мелницата најмногу 3 километра и

б) Случај кога се наоѓа фурната оддалечена од стовариштето на мелницата преку 3 километра.

Во првиот случај откупното претпријатие на фурната и го засметува брашното по единствената продажна цена на брашното на големо без одобрување на некаков рабат или некакви други трошкови.

Во вториот случај претпријатието и го засметува брашното на фурната по единствената продажна цена на брашното на големо (без рабат) одобрувајќи го износот на стварно направените трошкови за превоз на брашното од стовариштето до мелницата до фурната.

Висината на индивидуалниот (стварниот) износ на накната на трошките на фурната од предниот став за пренос на брашното се одредува со договор. До колку ниту договор ќе се примени тарифата за односниот вид услуги, а доколку нема тарифа висината на нападната ќе ја одреди месниот надолжен одбор во кој се наоѓа седиштето на фурната.

Неисплатените работи откупното претпријатие ги одобрува на „Сметка на регрес“ врз основа на предните ставови од оваа точка, а одобрените индивидуални (стварни) износи на име накната трошките за пренос од стовариштето на мелницата до фурната, откупното претпријатие ги книжи на терет на „Сметка на просечните зависни трошкови кај брашното“.

КАКО ЈА ФОРМИРА ОТКУПНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЦЕНАТА НА БРАШНОТО

287

XVIII.

1. Кога се испорачува брашно на територијата на Народна Република Македонија, трговското претпријатие големо цената на брашното ја формира на следниот начин:

На цената на ршта добивена на начинот изложен во став 6 под б) точка X. го засметува просечниот додатен став за покривање зависните трошкови кај мелење од 16 динара, просечните трошкови на мелење од 50 динара, пресметнатиот износ на данокот на промет на производи, амортизациониот износ за амбалажа од 9 динара, просечниот подвозен став на брашно од 15 динара, просечниот додатен став за покривање зависните трошкови кај брањето од 15 динара, а одобрува работа на трговското претпријатие од 10 динара за 100 кг. изгорачено 'ржено брашно.

Оваа цена се подразбира са испорачаа на враќање франко стовариштето в трговското претпријатие на големо.

ДРУГИ ОДРЕДБИ

XIX.

Откупното претпријатие односно органот што во смисла на ова напатствие ги води напред побројаните претсметковни конто е должно, почнувајќи од 1 октомври 1948 год. да ги салдира овие сметки на секои 3 месеци. Кога е салдото позитивно ќе извршат преку своето административно-оперативно раководство, уплата во полза на сметката на регрес на житарици кај Народната банка бр. 800.587, а кога е салдото негативно откупното претпријатие односно органот има право на накнада од сметката на регрес на житарици во висината на салдото на начин како това го прописува одделното напатствие што го донесува Министерот на финансите на ФНРЈ.

XX.

Под товарна односно истоварна станица во смисла на ова напатствие се подразбира најблиската железничка или паракходна станица до колку на територијата на околицата има железнички односно воден пат. Ако преку територијата на околицата не минува железнички нити воден пат, како товарна односно истоварна станица се подразбира седиштето на околицата односно некое друго погодно место за примопредавање житарици утврдено со претходна спогодба.

XXI.

Кога откупното претпријатие продава јачмен, овес, 'рж и 'ржано брашно на трговско претпријатие на големо чие седиште се наоѓа на територијата на друга народна република ќе се применуваат прописите на Напатствието за формирање (структура) на повисоката единствена продажна цена на големо за житарица, брашно и грис во економската (1948/49 година) „Службен лист на ФНРЈ“ бр. 79/48 год.).

XXII.

За повреди на одредбите од ова напатствие водење одделно конто, како и одредбите за формирање цени, до колку не преставуваат кривично дело директорот на претпријатието и одговорниот службеник ќе се казнат со парична казна до 20.000 динари.

Покрај това овие лица се должни да ја направат сета материјална штета што ја сториле со својата неправилна работа.

Постапката ја водат и казни изрекуваат одбори на околските (градските) народни одбори во прописите од Основниот закон за прекршоците.

XXIII.

Сите извршени продажни на јачмен, овес и 'рж од родот на 1948 год. до почетокот на применувањето на ова напатствие освен онија испорачки што се веќе пресметани, ствие освен онија испорачки што се веќе пресметани ќе се пресметат.

XXIV.

Ова напатствие ќе се применува од 1 октомври 1948 год. Број 16793, ноември 1948 год. Скопје.

Министер за трговија и снабдување,
(К. Миљовски с. р.)

Врз основа на чл. 16 од Уредбата за економско-комерцијалната струка, а во согласност со Претседателот на Владата на Народна Република Македонија, го издаваме следното

НАПАТСТВИЕ

ЗА ДОПОЛНИТЕЛНО ПРЕВЗЕМАЊЕ НА ПРИПРАВНИЦИТЕ СО ЗВАЊЕ ПОМЛАД КОМЕРЦИЈАЛИСТ, КОМЕРЦИЈАЛИСТ И ВИШИ КОМЕРЦИЈАЛИСТ

I. Со Наредбата бр. 15536 од 9 XI 1948 год. укината е приправничката служба за звањето комерцијалист и виши комерцијалист и одредена стручната спрема потребна за вршење звањата помлад комерцијалист, комерцијалист и виши комерцијалист. Во врска со ова има да се наврши дополнително преведување на затечените приправници, и тоа:

а) Приправниците за звањето помлад комерцијалист се непотполни средна или на нејзе рамна школа — во звањето постар стопански помошник;

б) приправниците за звањето комерцијалист се завршена потполни средна или на нејзе рамна школа — во приправници за звањето помлад комерцијалист;

в) приправниците за звањето виши комерцијалист со факултетска спрема или на нејзе рамна школа — во приправници за звањето помлад економист.

II. Приправниците од точ. I ги задржуваат досегашните основни плати — доколку овие по преведувањето би им биле помали — се додека со назначувањето со одреденото звање односно со напредувањето во платата на исто звање или од пониско во повисоко звање, која достасат или не ја надминат досегашната плата.

III. Ова напатствие има да се примени на сите службеници што со денот на влегувањето во сила на Наредбата бр. 15536 од 9 ноември 1948 год. се затечени во служба во својство на приправници на наведените звања од економско-комерцијалната струка, без оглед да ли после влегувањето во сила на споменатата Наредба веќе биле преведени или не.

IV. Ова напатствие влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 17721 од 9 ноември 1948 год. Скопје.

Согласен
Претседател на Владата на НРМ
Л. Колинчевски с. р.

за трговија и снабдување,
Министер
К. Миљовски с. р.

на Планската комисија на НРМ
Претседател,
С. Гигов с. р.

288

Врз основа на чл. 2 од Уредбата на Владата на ФНРЈ, 'за елементите на цената на чинието, акумулацијата, Фондот на раководството и Централниот фонд на државните индустриски производителни претпријатија од локално значење, Планската комисија на НРМ Македонија пропишува

НАПАТСТВИЕ

ЗА ТРОШКОВИТЕ КОИ ВЛЕГУВАТ ВО ПОЕДИНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА ПЛАНСКАТА ПРОДАЈНА ЦЕНА НА ПРОМ ЗВОДИТЕЛОТ НА ЛОКАЛНОТО СТОПАНСТВО

I. Во елементот „трошковите на материјалот“ влегуваат трошковите:

- 1) основни материјали: сировини и полупроизводи;
- 2) помошни материјали: карбит, кислород и сите материјали кои влегуваат во помал процент во процесот на производството и можат да се утврдат за калкулативна единица;
- 3) погонски материјал: струја за погон, дрва, јаглен нафта, бензин и други кои служат за погон во процесот;
- 4) амбалажа која е нераздвојна од производот;
- 5) трошкови на материјалот: утовар, истовар и врезови до складот;
- 6) посебни услуги (такви услуги кои се вршат од други претпријатија).

II. во елементот надници за изработка влегуваат трошоците:

- 1) плати за работна рана во производството и
 - 2) социјален допринос под 1.
 - III. Во елементот "режија" влегуваат следните трошкови:
 - 1) Плати на административниот и помошно-техничкиот персонал;
 - 2) Плати на техничкото раководство;
 - 3) Социјален допринос на платите под 1 и 2;
 - 4) Лични и функционални и други додатоци на персоналот под 1 и 2;
 - 5) Издатоци на надници заплатени поштеди и боловања;
 - 6) Издатоци на надници за државни празници;
 - 7) Издатоци на надници за годишен одмор;
 - 8) Издатоци за едномесечни припадност на работници и службеници повикани на отслужење на војниот рок;
 - 9) Надници за чекање по случај застој на машини и невреме;
 - 10) Непродумтивна работна рана на учениците;
 - 11) Социјален допринос на надниците за издатоците под 3, 6, 9 и 10;
 - 12) Допринос за мадрови;
 - 13) Допринос за заедничка управа — АОР;
 - 14) Канцелариски материјал;
 - 15) Часовиси и службени весници.
 - 16) Ситни оправки од други или во сопствена режија;
 - 17) Отписи на ситен инвентар;
 - 18) Осветлење за утрешен на сијалици;
 - 19) Огрев;
 - 20) Вода;
 - 21) Такси;
 - 22) Осигурање на зградите, инвентарот и стоката;
 - 23) Поштански, телеграфски и телефонски трошкови;
 - 24) Трошкови на платен фонд;
 - 25) Одржување на моторните и запрежни возила;
 - 26) Останали ситни трошкови;
 - 27) Наем — кирија за згради;
 - 28) Разноски за рачна амбуланца;
 - 29) Разноски за хигиенско-техничка заштита на работата;
 - 30) Разноски за одржување на чистотата;
 - 31) Патни трошкови (железнички и автомобилски карти); и
 - 32) Дневници за патување.
- Ова напатствие влегува во сила од денот на објавувањето во "Службен весник на Народна Република Македонија", а ќе се применува од 1 јануари 1949 год.
- Бр. 6738 од 24 ноември 1948 год., Скопје.

Претседател
на Планската комисија на НРМ,
Стр. Гигов, с. р.

289

ЗАПИСНИК

Од I седница на IV-то редовно заседание на Народното собрание на Народна Република Македонија одржана на 24 ноември 1948 година.

Претседавал: Претседателот Д-р Димитар Несторов.

Претседателот Д-р Димитар Несторов соопштува дека секретарите на Народното собрание на НРМ се отсутни и предлага да го води записникот на IV-то редовно заседание на Народното собрание народниот пратеник Димче Беловски. Народното собрание го усвои предлогот на Претседателот, а народниот пратеник Димче Беловски го заведе своето место.

Претседателот Д-р Димитар Несторов ја отвори првата седница на IV-то редовно заседание на Народното собрание на НРМ во 9,45 часот.

Присатните народни пратеници го сослушаа стоејќи читањето на Указот на Президиумот на Народното собрание на НРМ Бр. 24 од 13 ноември 1948 година за свикнување Народното собрание на IV-то редовно заседание.

Пред да премине на утврдувањето на дневниот ред, Претседателот на Народното собрание Д-р Димитар Несторов, соопштува дека Президиумот на Народното собрание на НРМ со писмо бр. 1824 од 23 ноември 1948 год. бара да се од Народното собрание потврдат указите донесени во меѓувремето од III-то до IV-то редовно заседание на Народното собрание.

Се соопштува дека Владата на НРМ, на основа чл. 66 од Уставот на НРМ му поднела на Народното собрание за решавање: предлог на Законот за забранување држање кози на територијата на Народна Република Македонија; предлог на Законот за признавање полноважност на браковите склучени пред 9 мај 1946 година; предлог на Законот за прогласување на дел од горските предел на Парк-

стер Планина за Национален парк; предлог на Законот за надлежностите на месните народни одбори за пропишување на административни казни; и предлог на Законот за седумгодишно основно школување.

Се соопштува дека Владата на НРМ бара да се од Народното собрание потврдат сите уредби донесени на основа чл. 1 од Законот за решавање Владата на Народна Република Македонија за донесување уредби по прашањат од народното стопанство и обновата на земјата.

Се соопштува дека Президиумот на Народното собрание со писмо бр. 1825 од 23 ноември 1948 год. доставува решение Бр. 3 од 16 септември 1948 год. за отстранување од должност претседател на Врховниот суд на НРМ, Тасев Коста Каранфилов; и писмо бр. 1826 од 23 XI 1948 год. со кое доставува решение Бр. 11 од 23 октомври 1948 год. за одземање муњинететното право на народниот пратеник Д-р Неџат Аголи.

Се соопштува дека народниот пратеник Димитар Шули има подадено молба до Народното собрание со која дава оставка на мандатот.

Се соопштува дека народниот пратеник Д-р Борко Спиров и група народни пратеници поднеле до Народното собрание на решавање проект на Правилникот за работата на Народното собрание на НРМ. Претседателот го известува Собранието дека предлогот, по желание на предлагачите, е испратен до Законодавниот одбор.

Врховниот суд на НРМ достави до Народното собрание прелис од пресудите со кои се осудени народните пратеници: Емин Калгана, Хасан Ибраим Хасан и Трајан Георгиев Блажески. Претседателот го известува Собранието да пресудите и останката се испратени до Мандатно-имунитетниот одбор на проучување и изготвување извештај.

Се соопштува дека сите молби и жалби упатени до Народното собрание се испратени до Одборот за молби и жалби на проучување.

Претседателот Д-р Димитар Несторов го известува Собранието дека сите законски предлози се испратени до Законодавниот одбор и одборот по сите овие законски предлози му поднел на Народното собрание свои извештаи.

Народното собрание по предлог на Претседателот Д-р Димитар Несторов одобрува барањето отсутна на народните пратеници: Саване Самарски, Трајче Трајчевски, Лазар Гиновски, Белко Мухоморов, Ѓошо Поповски, Благоја Галевски, Санд Мустафа, Наум П. Сотировски, Фируз Назифов, Крсте Марковски, Ѓево Ѓево, Ѓево Ѓево, Јанево Алаид, Спасе Костов и Д-р Стерјо Боздов.

По тоа Претседателот објавува да се минува на дневниот ред: утврдување на дневниот ред. По предлог на Претседателот, Народното собрание го утврди за идната седница следниот дневен ред:

1. претрес на предлогот на Правилникот за работата на Народното собрание на Народна Република Македонија;
2. претрес на предлогот на Законот за забранување држање кози на територијата на Народна Република Македонија;

3. претрес на предлогот на Законот за признавање полноважност на браковите склучени пред 9 мај 1946 година;

4. претрес на предлогот на законот за прогласување на дел од горските предел на Перистер Планина за Национален парк;

5. претрес на предлогот на Законот за надлежност на месните народни одбори за пропишување на административни казни;

6. претрес на предлогот на Законот за седумгодишно основно школување;

7. претрес на предлогот на Законот за именување и дополнување на Законот за државните службеници на Народна Република Македонија;

8. Одобрување и потврдување на указите на Президиумот донесени во меѓувремето од III-то до IV-то редовно заседание на Народното собрание;

9. одобрување и потврдување на уредбите донесени од Владата на НРМ од областа на народното стопанство и обновата на земјата во времето од 29 април до 20 ноември 1948 година.

Потоа Претседателот Д-р Димитар Несторов ја заклучи во 10,30 часот првата седница на IV-то редовно заседание на Народното собрание, а идната ја закажа за после полнови час.

24 ноември 1948 година, Скопје

Секретар,
Димче Беловски с. р.

Претседател,
Д-р Димитар Несторов с. р.

Содржина

Рег. бр.	Страна
174	Закон за именување и дополнување на Законот за државните службеници на Народна Република Македонија 293
275	Закон за државните службеници на Народна Република Македонија 299
276	Уредба за народни театри 308
277	Уредба за оснивање на Главна дирекција на републиканските рударски претпријатија на Министерството на индустријата и рударството на НР Македонија 309
78	Уредба за дополнение на Уредбата за оснивање на главни дирекции на Министерството на индустријата и рударството на НР Македонија 309
79	Наредба за откупни (интерни) цени на сеното и сламата на подрачјето на Народна Република Македонија 309
280	Наредба за попис-инвентарисање на средствата на производството и нивните извори кај државните и задружните трговски претпријатија и трговските претпријатија на општествените организации на подрачјето на Народна Република Македонија 309
281	Наредба за снабдувањето на учителите на територија на НРМ 310
282	Наредба за укинување на вске установената приправничка служба за звањето комерцијалист за вршење звања „помлад комерцијалист“, „комерцијалист и „виши комерцијалист“ 311
283	Наредба за единствени цени во продажба на мало на пченицата, паревката 'ржта, пченичното и паревичното брашно и гризот на подрачјето на Народна Република Македонија 311
284	Решение за оснивање на контролни сектори, оделенија односно отсеци за ресорна контрола во министерствата, комитетите, комисиите на Владата 311
285	Решенија распишување избори за едно одборничко место за местен народен одбор во Гостивар во изнорната единица бр. V 311
286	Напатствија за формирање (структура) на пониските единствени продавни цени големо на 'рж, јачмен, овес и 'ржано брашно за економска 1948/49 година на подрачјето на Народна Република Македонија 312
287	Напатствие за дополнително преведување на приправниците со знаење „помлад комерцијалист“, „комерцијалист“ и „виши комерцијалист“. 313
288	Напатствие за трошковите кои влегуваат во поедините елементи на пл. 314
289	Записник од I седница на IV-то редовно заседаније на Народно собрание на НР Македонија одржана на 24 ноември 1948 г. 314